

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013

Подготвува и издава:	Управа за јавни приходи Република Македонија бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1 1000 Скопје www.ujp.gov.mk info@ujp.gov.mk
Дата на издавање:	03.04.2014 година
Уредници:	Марија Леова Димеска - Сектор за стратешко планирање, анализа и статистика Весна Новаковиќ - Канцеларија за односи со јавноста и комуникација
Дизајн и припрема:	Драгица Николоска - Канцеларија за односи со јавноста и комуникација Марија Темелис - Сектор за информатичка технологија
Наслов:	Годишен извештај на Управа за јавни приходи за 2013 година

ISSN: 1857-7121

Бр: 18-2423/1

http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/113

2014 © Управа за јавни приходи

Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи. Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални цели не е дозволено. При користење на податоци од публикации на Управата за јавни приходи потребно е да се цитира изворот.

СОДРЖИНА

4	ПОРАКА ОД ДИРЕКТОРОТ
5	КРАТЕНКИ
6	ЛИЧНА КАРТА
8	МИСИЈА ВИЗИЈА ВРЕДНОСТИ
9	ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЦИ, СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ
14	ПОСТАПКИ НА НАПЛАТА
20	НАПЛАТА НА ДАНОЦИ, СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ
21	ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
25	ДАНОК НА ДОБИВКА
30	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД
33	ИНТЕГРИРАНА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК И СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА
40	СЕКОГАШ ЧЕКОР ПОНАПРЕД
47	ВИСОК СТЕПЕН НА ДОБРОВОЛНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ
50	УЏП ДА СТАНЕ МЕСТО НА УЧЕЊЕ И ЗНАЕЊЕ
53	МЕСТО ВО МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА
56	СТАТИСТИКА



Почитувани читателю,

„Секогаш по чекор напред“ е една од нашите стратешки цели и нашиот став кон развојот и напредокот. Чекорите кои ги правиме во некоја година се кружни, долги. . . има години кога ише се ситни, крајки, но многубројни и така собрани заедно прават еден значаен исчекор кој вовлекува на напред.

2013 година беше една од таквите години кога чиниме не се случило ништо големо, значајно, еден единствен проект кој значи голема реформа и за кој се говори и по кој ве препознава целото општество.

Таква беше 2006-таа кога општо со работата Дирекцијата за големи даночни обврзници, 2009-таа кога го воведовме системот на бруто-плата, такава беше 2010-таа кога од судовите го преземавме водењето на прекршочните постапки, но и управувањето и извршувањето заради наплата на паричните казни, и прошоци изречени во паричните, прекршочните, кривичните и управните постапки во корист на Република Македонија, 2011-таа кога ја преземавме наплата на Радиодифузна такса, 2012-таа кога ја организиравме ИТ Форензик лабораторијата и системот за Надзор над интернет на срета во реално време, а прашањето за едукација на вработените го презема во свои раце Даночната академија. . .

Доаѓа време кога после интензивните проширувања на надлежностите, институцијата треба да се стабилизира, да се сврти кон себе и да ги преиспита своите капацитети, да ги спроведат можностите кон целите и да донесе одлуки за својот развојот континуирано во следните години.

Во 2013 отворивме многу прашања - дали постоечката организациона структура ги задоволува нашите развојни тенденции, како да ја осигуриме задачата на централна точка во интеркомуникацијата помеѓу владините институции, бидејќи се чини дека доста значајни прашања во државата се вклучуваат во нашата институција, како да ја забрземе и осигуриме информатичката револуција како покренувачка сила на нашата модернизација, како да ги управуваме човечките ресурси во време на големи генерациjsки промени. . .

И во 2013 година нашата институција повторно го има предзнакот **е** - електронско поврзување, електронско информирање, електронска архива, електронски документи, електронски пријави, електронска аукција. . . Нешто е општо, нешто е во зеницата на развојот, нешто сеуште во фазата на планирање и подготвување.

Во оваа ера на електронски досижувања, во ера во која техниката многу брзо застарува, ние разбравме дека таа првенствено мора да не води кон промена на технологијата на работа. И го следиме тој пат.

Сепак, во борбата за напредок не забравивме со добар пример на човечност и хуманост кон ранливи категории на нашето население да дадеме позитивен пример и да го поттикнеме и негуваме чувствителноста одговорност.

Со почит,

ДИРЕКТОР

Горан Трајковски

КРАТЕНКИ

АКН	Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
ГД	Генерална дирекција
ГДВП	Годишен данок на вкупен приход
ДА	Даночна академија
ДГДО	Дирекција за големи даночни обврзници
ДД	Данок на добивка
ДДВ	Данок на додадена вредност
ДО	Даночно одделение
ДШ	Даночен шалтер
ЕДБ	Единствен даночен број
ИТФЛ	ИТ Форензик лабораторија
НИС	Надзорниот информациски систем
ПДД	Персонален данок на доход
ПЗО	Придонес за здравствено осигурување
ПОН	Придонес за осигурување во случај на невработеност
ППИО	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување
РД	Регионална дирекција
РДТ	Радифузна такса
СВД	Самостоен вршител на дејност
УЈП	Управа за јавни приходи
ЦДХВ	Централен депозитар за хартии од вредност
ЦЗДС	Центар за складирање и впаричување на заплени ствари
ЦНГ	Центар за наплата на глоби и други јавни приходи
ЦОП	Центар за обработка на пријави
ЦРМ	Централен регистар на Република Македонија

ЛИЧНА КАРТА

ОПШТИ ПОДАТОЦИ	
Назив	Управа за јавни приходи (УЈП)
Правна форма	Орган на државна управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице
Функционира	Единствено на територијата на Република Македонија
Седиште	Скопје
Адреса	ул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, 1000 Скопје
Конститутивен акт	Закон за Управата за јавни приходи („Службен весник на РМ“, бр.80 од 30.12.1993 година)
Раководење	Директор
Избор на директор	Директорот и неговиот заменик ги именува и разрешува Владата на РМ на период од четири години
Финансирање	- Буџет на Република Македонија - Приходи од склучени договори за вршење контрола и наплата на јавни давачки 25% од приходите од откриени и наплатени даноци и камати - Други приходи утврдени со пропис
Постапување	Закон за Управата за јавни приходи, Закон за даночна постапка, законите со кои се уредуваат одделни видови даноци и ратификуваните меѓународни договори
Надлежности	- Спроведување на законите и други прописи за даноците - Регистрација на даночни обврзници, доделување ЕДБ и водење регистар на даночни обврзници - Прием на даночни биланси, извештаи и пријави, водење даночни евиденции, утврдување на даноци, и поврат на даноци, следење и анализа на даночни приходи - Утврдување и наплата на други јавни давачки согласно закон или договор - Наплата на парични казни, глоби и трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на РМ - Инспекциски надзор - Следење и анализа на примената на прописите и функционирање на даночниот систем - Соработка со даночни органи на други држави - Примена на меѓународните договори од областа на даноците и давање меѓународна правна помош
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	
Основни акти	Акт за организација, Акт за систематизација, Колективен договор на УЈП, Кодекс на етика
Вработени	1,277 вработени (состојба на 31/12/2013)
Пол	Жени711 Мажи.....566
Статус	Даночни службеници / Државни службеници / Вработени согласно Законот за работни односи од 20 до 29 години.....90 од 30 до 39 години.....221
Старост	од 40 до 49 години.....200 од 50 до 59 години.....578 од 60 до 64 години.....188
Образование	Високо образование.....59,4% (759 лица) Вишо образование.....10,7% (137 лица) Средно образование.....29,1% (372 лица) Основно образование.....0,7% (9 лица)
Функции	Утврдување и наплата на данок..... 372 Даночен инспекторат..... 268 Присилна наплата на долгови..... 124 Регистрација и услуги на даночни обврзници..... 255 Стратешко планирање, анализа, статистика и мерење на учиноци..... 22 Правни работи..... 52 Информациска технологија..... 45 Останато..... 139
Ден на УЈП	Свети Матеј - заштитник на даночниците
Награди и признанија	Плакета за посебен придонес и поддршка на модернизацијата Пофалница за професионалност и ефикасност во работата Благодарница за долгогодишна работа (пензионирање)

ОРГАНИЗАЦИЈА

Основна структура

Дирекција за големи даночни обврзници

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА

Регионална дирекција Скопје

Регионална дирекција Битола

Регионална дирекција Тетово

Регионална дирекција Штип

Регионална дирекција Кавадарци

Даночно одделение Охрид
Даночно одделение ПрилепДаночно одделение Гостивар
Даночно одделение КичевоДаночно одделение Куманово
Даночно одделение СтрумицаДаночно одделение Велес
Даночно одделение Гевгелија

44

Ш
А
Л
Т
Е
Р
ИОрганизација на
Генерална дирекција

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР

ПОМОШНИК ДИРЕКТОР

- Кабинет на директорот
- Канцеларија за односи со јавноста и комуникација
- Даночна академија
- Единица -Професионални стандарди
- Единица - Внатрешна ревизија

С

Е

К

Т

О

Р

И

- Услуги на даночни обврзници и даноци
- Генерален даночен инспекторат
- Утврдување и наплата на данок
- Присилна наплата
- Стратешко планирање, анализа и статистика
- Правни работи
- Информатичка и комуникациска технологија
- Човечки ресурси
- Меѓународни соработка
- Финансиски прашања
- Општи и заеднички работи

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2013 година

2012 година

Приходи на УЈП

970.635.348 МКД
643.968.859 од Буџет на РМ и 326.666.489 од сопствени приходи)918.711.587 МКД
(604,606,845 од Буџет на РМ и 314,104,742 од сопствени приходи)

Расходи на УЈП

901.363.009 МКД

903,495,927 МКД

Приход/вработен

760.090 МКД

705,615 МКД

Расход/вработен

705.844 МКД

693,929 МКД

Наплатени јавни приходи/вработен

82.719.144 МКД

75,633,239 МКД

Наплатени даноци/вработен

42.685.331 МКД

39,689,778 МКД



ВИЗИЈА...

Управата за јавни приходи да стане модел за професионална организација во јавниот сектор вреднувано согласно практиките и стандардите на Европската унија. За да ја оствариме нашата визија ќе продолжиме да го зајакнуваме административниот капацитет и да ги подигнуваме квалитативните стандарди на работењето преку висок степен на компјутеризација на работните процеси, давање услуги кон даночните обврзници и со систематска и современа едукација на вработените.

МИСИЈА...

Да обезбедиме висок квалитет на услуги за даночните обврзници, поедноставени даночни постапки за навремено и точно исполнување на обврските и праведно и ефикасно собирање на даноците и на другите јавни давачки.

ВРЕДНОСТИ...

- *ПРОФЕСИОНАЛНОСТ* - законски, објективен и еднаков однос кон клиентите.
- *УСЛУЖНОСТ* - брз и лесен пристап до информациите потребни за навремено и законско исполнување на даночните обврски и зголемување на задоволството кај корисниците на нашите услуги.
- *ПРАВЕДНОСТ* - навремено плаќање и враќање на данокот и другите јавни давачки „ниту повеќе, ниту помалку“.
- *ЕДНОСТАВНОСТ* - намалување на трошоците на работењето на даночните обврзници и на УЈП.
- *ЕФИКАСНОСТ* - навремено постапување по барања доставени до УЈП и намалување на бројот на приговори, поплаки и жалби.
- *ТРАНСПАРЕНТНОСТ* - коректно и отворено информирање на јавноста, истовремено почитувајќи ја тајноста и доверливоста на личните и деловните податоци.
- *БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И НЕПЛАЌАЧИТЕ НА ДАНОК* - секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.
- *ЛИДЕРСТВО* - предвидување на промените, вештини за управување со ризик, иновативност, оригиналност, способност за подигнување на организацијата на повисоко ниво.
- *ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ* - поттикнување на позитивно влијание кон животната средина, клиентите, вработените, заедниците и кон други целни групи на јавната сфера.
- *ГРИЖА ЗА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ* - унапредување и објективно вреднување на вештините, знаењето, времето и вложениот труд на вработените.
- *УПРАВУВАЊЕ СОГЛАСНО МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ.*

ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЦИ, СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ

Со Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на РМ“, бр.167/2012) беше проектиран износ на приходи во висина од 167,382,492,000 денари (Буџетска сметка), кои во однос на планираните приходи за 2012 година од 153,664,120,000 денари имаа пораст од 8,93%.

- Вкупниот износ на приходи од даноци со кои администрира УЈП беа планирани во висина од 59,537,000,000 денари, од кои Данок на добивка (ДД) во износ од 4,003,000,000, Персонален данок на доход (ПДД) во износ од 10,350,000,000 и Данок на додадена вредност (ДДВ) во висина од 45,184,000,000. Во однос на планираниот износ на приходи во 2012 година од 58,353,000,000, во 2013 се планираше пораст од 2,03%.
- Износите на социјалните придонеси од плати со кои администрира УЈП беа планирани во висина од 50,722,910,000 денари, од кои Придонесите за пензиско и инвалидско осигурување (ППИО) во износ од 28,839,910,000 денари, Придонесите за здравствено осигурување (ПЗО) во износ од 19,957,000,000 денари и придонесите за осигурување во случај на невработеност (ПОН) во износ од 1,926,000,000 денари. Во однос на планираниот износ на приходи во 2012 година од 46,932,691,000, во 2013 се планираше пораст од 8.08%.

Севкупно, приходите од јавни давачки во надлежност на УЈП за 2013 година беа планирани во висина од 110.259.910,000 денари, односно за 4.72% повисоки од планираните за 2012 во износ од 105,285,691,000.

На 05.11.2013 година, извршен е Ребаланс на Буџетот, со кој Буџетот на РМ за 2013 година-Буџетска сметка е проектиран во висина од 168,550,473,000 денари („Службен весник на РМ“, бр.152/2013), што претставува зголемување од првиот план за 0,70 процентни поени, односно 9,69% во однос на 2012 година. Во тие рамки, даночните приходи и социјалните придонеси од плати кои ги администрира УЈП се планирани во вкупен износ од 110,017,790,000 денари, што претставува намалување од првиот план за наплата на приходите од УЈП за 0,22% и зголемување во однос на 2012 за 4,49%. Со тоа, Управата се задолжува за наплата на 65,27% од средствата кои го формираат Буџетот на РМ-Буџетска сметка.


Со Ребалансот на Буџетот не е извршена промена на планот за наплата на даноците кои ги администрира УЈП. Промени се извршени само во планираните приходи од социјалните придонеси.

Социјалните придонеси од плата како дел од Основниот Буџет и фондовите со Првиот Буџетски план беа проектирани во износ од 50,722,910,000 денари. Со Ребалансот на Буџетот на РМ социјалните придонеси се проектирани во висина од 50,480,790,000 денари, што значи намалување на претходниот план за 242,120,000 денари или 0,48%. Планот е намален кај ППИО за 278,340,000 (0,97%) и кај ПОН за 126,000,000 (6,54%), а кај ПЗО е зголемен за 162,220,000 (0,81%).

ПРИДОНЕСИ	БУЏЕТ ПЛАН 2013	ПЛАН јан-окт 2013	НАПЛАТА јан-окт 2013	Индекс: нап/пл јан-окт 2013	РЕБАЛАНС 2013	Намалување/ зголемување	% на промена
ППИО	28,839,910,000	23,451,710,000	23,219,928,068	99.01	28,561,570,000	-278,340,000	-0.97
ПЗО	19,957,000,000	16,392,410,000	16,243,028,023	99.09	20,119,220,000	162,220,000	0.81
ПОН	1,926,000,000	1,528,310,000	1,465,852,847	95.91	1,800,000,000	-126,000,000	-6.54
Вкупно	50,722,910,000	41,372,430,000	40,928,808,938	98.93	50,480,790,000	242,120,000	-0.48

Планирани приходи од даноци и социјални придонеси од плата по првиот Буџетски план и по извршениот Ребаланс на Буџетот на РМ за 2013 година

	БУЏЕТ ПЛАН	РЕБАЛАНС		
БУЏЕТ НА РМ-Буџетска сметка	167,382,492,000	168,550,473,000		100.00%
ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	110,259,910,000	110,017,790,000		65.27%
Даночни приходи (ДД, ПДД, ДДВ)	59,537,000,000	59,537,000,000	100.00%	54.12%
Персонален данок на доход	10,350,000,000	10,350,000,000	17.38%	9.41%
Данок на добивка	4,003,000,000	4,003,000,000	6.72%	3.64%
ДДВ	45,184,000,000	45,184,000,000	75.89%	41.07%
Придонеси од плата	50,722,910,000	50,480,790,000	100.00%	45.88%
Пензиско и инвалидско осигурување	28,839,910,000	28,561,570,000	56.58%	25.96%
Здравствено осигурување	19,957,000,000	20,119,220,000	39.86%	18.29%
Осигурување при невработеност	1,926,000,000	1,800,000,000	3.57%	1.64%




Во 2013 година, Управата за јавни приходи наплати вкупно 104,819,091,303 денари даноци и социјални придонеси од плата, што претставува 95,27% од планираните износи, а 62,19% од Буџетот на РМ.

Наплата на даноците и социјалните придонеси од плати, по видови на приходи и по организациони делови на УЈП

Даноци во 000,000	Вкупно	ДГДО	Скопје	Битола	Тетово	Штип	Кавадарци
ДД	4,419.60	3,108.30	835.69	143.16	45.43	202.15	84.86
ПДД	10,254.73	2,436.44	4,830.55	968.04	533.06	1,043.33	443.31
ДДВ	39,834.83	17,477.87	14,916.90	2,096.67	1,746.21	2,641.83	955.35
Вкупно даноци	54,509.17	23,022.62	20,583.14	3,207.88	2,324.71	3,887.31	1,483.51
Учесиво (%)	100.00	42.24	37.76	5.89	4.26	7.13	2.72
Придонеси во 000,000	Вкупно	ДГДО	Скопје	Битола	Тетово	Штип	Кавадарци
ПИО	28,717.11	6,234.57	12,442.80	2,996.58	1,829.67	3,779.63	1,433.86
ПЗО	19,793.03	2,602.00	12,860.69	1,294.67	783.91	1,638.72	613.03
ПОН	1,799.78	399.67	768.64	189.14	113.46	239.42	89.46
Вкупно придонеси	50,309.92	9,236.24	26,072.14	4,480.38	2,727.04	5,657.77	2,136.35
Учесиво (%)	100.00	18.36	51.82	8.91	5.42	11.25	4.25
Вкупно приходи	104,819.09	32,258.86	46,655.28	7,688.26	5,051.75	9,545.08	3,619.86
Учесиво (%)	100%	30.78%	44.51%	7.33%	4.82%	9.11%	3.45%

По организациони делови на УЈП, приходите се остварени:

- 46,655.26 милиони денари (44.51%) во РД Скопје која администрира со мали и средни даночни обврзници регистрирани на територијата на Градот Скопје.
- 32,258.86 милиони денари (30.78%) во ДГДО која администрира со најголемите даночни обврзници, сите банки и осигурителни друштва, најголемите приредувачи на игри на среќа и обврзници со странски инвестиции.
- 9,545.08 милиони денари (9.11%) од малите и средни даночни обврзници регистрирани на територијата на РД Штип.
- 7,688.26 милиони денари (7.33%) од малите и средни даночни обврзници регистрирани на територијата на РД Битола.
- 5,051.75 милиони денари (4.82%) од малите и средни даночни обврзници регистрирани на територијата на РД Тетово.
- 3,619.86 милиони денари (3.45%) од малите и средни даночни обврзници регистрирани на територијата на РД Кавадарци.




Даночни приходи

1	План	Наплатено				Индекси:			
	2013	2013	2012	2011	2010	най./ил`13	2013/2012	2013/2011	2013/2010
1	2	3	4	5	6	7=(3:2)	8=(3:4)	9=(3:5)	10=(3:6)
ДД	4,003,000,000	4,419,601,587	3,654,829,263	3,888,158,020	3,690,985,569	110.41	120.92	113.67	119.74
ПДД	10,350,000,000	10,254,731,774	9,553,436,551	9,512,807,537	8,872,248,806	99.08	107.34	107.80	115.58
ДДВ	45,184,000,000	39,834,834,632	38,467,824,620	42,223,453,823	37,693,945,105	88.16	103.55	94.34	105.68
Вкупно	59,537,000,000	54,509,167,993	51,676,090,434	55,624,419,380	50,257,179,479	91.56	105.48	98.00	108.46

Даночниот приход од 54,509,167,993 денари остварен во 2013 година е:

- 8,44% во однос на планираниот приход од 59,537,000,000 денари.
- 5,48% во однос на остварениот приход од 51,676,090,434 денари во 2012 година.
- 2,0% во однос на наплатениот приход во 2011 година во износ од 55,624,419,380 денари.
- 8,46% во однос на остварениот приход во 2010 година во износ од 50,257,179,479 денари



Бруто даночните приходи кои се евидентираат во даночното книговодство на УЈП ја содржат целокупната наплата на даноците и споредните даночни давачки, без разлика каква ќе биде нивната распределба од Буџетот на РМ - приход од дел на ПДД за локалната самоуправа и дел од новооткриените даноци во износ од 25% како приход за УЈП.

- милиони денари


Вкупно нето даночни приходи во 2013 година (ДД, ПДД, ДДВ)	54,509.17
* вклучени и 75% од наплатите даноци од постапки на инспекциска контрола во износ 281 милиони денари	
Приход за УЈП од новооткриени даноци со надворешна контрола (25% од вкупно наплатените)	275.34
Приходи за други корисници (локална самоуправа)	228.41
Бруто даночни приходи (ДД, ПДД, ДДВ)	55,012.92

Приходи од социјални придонеси од плата¹

1	План	Наплатено				Индекси:			
	2013	2013	2012	2011	2010	най./ил`13	2013/2012	2013/2011	2013/2010
1	2	3	4	5	6	7=(3:2)	8=(3:4)	9=(3:5)	10=(3:6)
ППИО	28,561,570,000	28,717,111,564	27,759,025,025	27,015,282,995	26,447,318,818	100.54	103.45	106.30	108.58
ПЗО	20,119,220,000	19,793,028,303	16,789,296,533	16,669,820,908	17,667,359,993	98.38	117.89	118.74	112.03
ПОН	1,800,000,000	1,799,783,443	1,744,845,028	1,698,166,969	1,651,405,156	99.99	103.15	105.98	108.98
Вкупно	50,480,790,000	50,309,923,310	46,293,166,585	45,383,270,872	45,766,083,967	99.66	108.68	110.86	109.93

Приходот од социјални придонеси од плата остварен во 2013 година во износ од 50,309,923,310 денари е:

- 0,34% во однос на планираниот од 50,480,790,000 денари.
- 8,68% во однос на остварениот во 2012 година во износ од 46,293,166,585 денари.
- 10,86% во однос на остварениот во 2011 година во износ од 45,383,270,872 денари.
- 9,93% во однос на остварениот во 2010 година во износ од 45,766,083,967 денари.




1) Заради споредба на податоциите за остварените приходи од придонесите за ППИО и ПЗО во 2013 година со приходите од претходните години, на вкупно остварените приходи во 2011 и 2010 година им се додадени и најлајните на ујлајните смејки за ПЗО (843-1905-712512, 843-1926-712514, 843-107-712511 и делумно 843-1973-712225) и ППИО (843-112-712411) кои се користај во интeгрираната најлајна на бруто -лајна, а во ште години не биле земани во предвид.

Приходи од радиодифузна такса²

Во 2013 година донесени се 6,564,492 решенија за наплата на РДТ за регистрираните корисници на услуги за месец 12/2012 година и за месеците јануари-ноември 2013 година во износ од 1,267,642,570 денари, од кои 1,258,647 решенија во износ од 259,532,020 денари на правни лица и вршители на дејност и 5,305,845 решенија во износ од 1,008,110,550 денари на физички лица.

Реализирана е наплата во вкупен износ од 659,848,590 денари, што е за 36,39% повисока наплата во однос на 2012 година.

РД/ДГДО	2013	2012	2013/2012
Скопје	259,743,420	177,016,836	146.73
Битола	134,873,684	89,454,685	150.77
Тетово	42,771,937	28,976,575	147.61
Штип	137,551,924	99,105,309	138.79
Кавадарци	72,581,461	49,773,014	145.82
ДГДО	8,068,576	6,163,382	130.91
Вкупно распределено	655,591,002	450,489,799	145.53
Нераспределени уплати*	4,257,588	33,322,893	12.78
Вкупно	659,848,590	483,812,692	136.39



Наплата на глоби изречени во постапки кои ги спроведува УЈП (даноци и фискализација)

Од постапките кои ги спроведува УЈП поврзани со даночното работење и спроведувањето на процесот на фискализација, а за чие прекршување или неисполнување согласно соодветните закони се предвидени прекршочни казни, во 2013 година наплатени се 153,407,396 денари глоби, од кои 77,882,554 денари изречени за даночни прекршоци и 75,524,842 денари изречени заради констатирано неововедување или не користење на фискална опрема. Во однос на наплатените 110,903,724 денари глоби во 2012 година, во 2013 година оваа наплата има пораст од 38,32%.

Согласно податоци добиени од трезорските сметки: 840-05171 (наплатени глоби за изречени даночни прекршоци) и 840-05215 (наплатени глоби изречени за неововедување/некористење на фискална опрема), во текот на 2013 година наплатени се глоби во вкупен износ од 153,407,396 денари во 4,105 трансакции. Од нив 1,306 или 31,81% се извршени во РД Битола, 1,266 или 30,84% во РД Скопје, 992 или 24,17% во РД Штип, во РД Тетово 341 или 8,31 %, во РД Кавадарци 145 или 3,53%, учество од 0,88 % имаат 36 трансакции во ДГДО и 19 трансакции или 0,46% имаат статус - без припадност во РД.

Во вкупно наплатениот износ од 153,407,396 денари, РД Скопје учествува со 36,96 % (56,705,113 денари), РД Битола со 31,79% (48,773,057 денари), РД Тетово со 9,51% (14,581,805 денари), РД Штип со 15,00%, (23,013,835 денари), РД Кавадарци со 4,67% (7,169,746 денари), ДГДО со 1,60% (2,449,596 денари) и 714,244 денари или 0,47% се трансакциите без одредена припадност во некоја РД.

Приходи од глоби, паушали и трошоци изречени од страна на други надлежни органи

Во 2013 година, УЈП прими и обработи 73,276 предмети за глоби, паушали и трошоци изречени од Апелационите судови, Управниот суд, Основните судови и од органите во состав на министерствата кои се овластени да изрекуваат парични казни, во износ од: 941.250.878 денари изречени глоби (940,106,789 денари е преостанат неплатен долг), паушали во износ од 12,969,009 денари и трошоци од судовите и од другите органи надлежни за нивно изрекување во износ од 46.884.321 денари, кои не биле платени и за кои УЈП има надлежност да спроведува присилна наплата.

Од пристигнатите и обработени предмети, дел веќе биле целосно или делумно наплатени, што дополнително е констатирано преку постапки што ги спроведува УЈП - Центарот за наплата на глоби и други јавни приходи, за одреден број органите и институциите не доставиле целосни податоци кои дополнително и континуирано се комплетираат и обработуваат од страна на Управата.

2) Управата за јавни приходи е надлежна за наплата на радиодифузната такса од 2011 година, согласно Законот за радиодифузна дејност.


За лицата кои не ги платиле износите на казни и трошоци, а за кои во УЈП постојат целосни податоци за идентификација, изготвени се 28.847 решенија за присилна наплата на парични казни - глоби во износ од 249.304.339 денари, трошоци во износ од 12.693.855 денари и такса на УЈП во износ од 13.102.494 денари. Во периодот 1 јануари – 31 декември 2013 година, по издадените решенија за присилна наплата во истиот период или претходно, од сметките на должникот, од 1/3 од платата на должникот или од извршените готовински уплати, наплатени се парични казни-глоби во износ од 17.947.636 денари.

Надлежни органи за изрекување на глоби, трошоци и паушали	Присилна наплата од УЈП
1. Судови	10,781,593
2. Народна банка на Република Македонија	87,756
3. Министерство за економија/Државен пазарен инспекторат	700,146
4. Министерство за внатрешни работи	5,324,401
5. Министерство за транспорт и врски	672,442
6. Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство	4,100
7. Царинска управа на Република Македонија	371,798
8. Министерство за животна средина и просторно планирање	5,400
Вкупно	17,947,636

ПОСТАПКИ НА НАПЛАТА

- 86.93% од наплатените даночни приходи во 2013 година се платени доброволно и без било каква интервенција на УЈП, односно по претходно пријавени даноци и поднесени даночни пријави од страна на даночните обврзници или по изготвени решенија од страна на УЈП, како и со користење на повеќе платените даноци за наплата на данок кој се должи (пребивање). Доброволна наплата над републичкиот просек е остварена во ДГДО (91,68%) и во РД Скопје (87,30%).
- Покрај доброволната наплата на даноците, УЈП спроведува и **други видови постапки за административна наплата**:
 - 1,18% од наплатата на даноците е извршено со користење на отстапеното побарување на еден даночен обврзник за покривање на долг на друг даночен обврзник;
 - 0,97% е наплатено преку цесии;
 - 1,29% е наплатено со репрограмирање на даночен долг;
 - 2,02% од наплатата се однесува на новоутврдени даноци во постапка на инспекциска контрола;
 - 3,55% од даночниот приход произлегува од наплата по издадени опомени за ненавремено плаќање на даноците што претходи на процесот на присилна наплата; и
 - 4,06% од даноците во 2013 година се остварени директно во процесот на присилна наплата на долгови.

ДАНОЦИ (во 000,000)	Нето даночни приходи	Доброволно плаќање	Пребивање на долг со претплата	Вкупно доброволно плаќање	Учество: ДП/ НДП 2012	Пребивање/ отстапување на побарува	Цесии	Репрограм	Инспекц. контрола 75%	Опомени (даноци без МПН)	Присилна наплата на даноци
РД	1	2	3	4=2+3	5	6	7	8	9	10	11
Скопје	20,583.14	17,845.69	122.95	17,968.64	87.30	147.75	82.51	406.92	212.24	256.51	1,508.58
Битола	3,207.88	2,449.15	23.11	2,472.26	77.07	35.08	68.04	69.09	125.49	251.82	186.09
Тетово	2,324.71	1,613.26	23.94	1,637.20	70.43	7.18	0.05	21.03	69.39	482.6	107.27
Штип	3,887.31	3,060.68	62.16	3,122.84	80.33	5.65	90.01	55.37	99.75	281.01	232.68
Кавадарци	1,483.51	1,040.71	37.8	1,078.51	72.70	68.03	40	34.15	62.06	115.13	85.63
ДГДО	23,022.62	20,839.99	267.28	21,107.28	91.68	379.38	249.94	115.66	532.44	547.74	90.19
Вкупно	54,509.17	46,849.49	537.23	47,386.72	86.93	643.07	530.54	702.22	1,101.36	1,934.82	2,210.44
Учество (%)	100			86.93		1.18	0.97	1.29	2.02	3.55	4.06



Постапки за пребивање

Постапките за пребивање претставуваат наплата на даночен долг со даночно побарување кај ист даночен обврзник и се вршат службено или на барање на даночниот обврзник, по извршен увид во даночните евиденции.

Во оваа постапка е извршена наплата на даноци и камати кои се должат во износ од 537,234,100 денари од кои најголем е износот на данокот на добивка од 290,902,606 денари (54.15%) и извршено е враќање на повеќе платен данок како остаток по извршеното пребивање на сметките на даночните обврзници во износ од 289,553,451 денари.

Наплата на даночен долг со пребивање со даночно побарување	Износ
Исплата од ДДВ по даночни пријави и пресметана камата	778,819,709
Исплата од ДД по годишен даночен биланс	21,607,534
Исплата од повеќе платени даноци	26,360,308
Вкупна исплата на побаруван данок за поврат	826,787,551
Исплата на ДДВ со враќање на сметка / остаток по пребивање	266,173,309
Исплата на ДД со враќање на сметка / остаток од пребивање	487,185
Исплата на повеќе платени даноци со враќање на сметка / остаток од пребивање	22,892,957
Вкупно враќање на побаруван данок на сметка како остаток по пребивање	289,553,451
Наплата на ДДВ	118,999,040
Наплата на ДД по сите основи	290,902,606
Наплата на ПДД	55,995,920
Наплата на камата и трошоци во постапка на присилна наплата	71,336,534
Вкупно извршена наплата на долг со пребивање	537,234,100

Постапки на наплата на даночен долг со отстапување на даночно побарување

УЈП спроведува и наплата на даночен долг на еден даночен обврзник со поврат на даночно побарување на друг даночен обврзник.

Во 2013 година, во таква постапка се наплатени 643,070,521 денари даночни долгови, од кои најголем износ се однесува на наплата на ДДВ долг во износ од 613,337,609 денари (95.38%). По извршеното пребивање вратен е остаток на данок со исплата на даночните обврзници-побарувачи во износ од 36,233,120 денари.

Наплата на даночен долг со отстапување на даночно побарување	Износ
Исплата од ДДВ по даночни пријави и пресметана камата	678,333,641
Исплата од ДД по годишен даночен биланс	970,000
Исплата од повеќе платени даноци	0
Вкупна исплата на побаруван данок за поврат	679,303,641
Исплата на ДДВ со враќање на сметка / остаток по пребивање	36,233,120
Исплата на ДД со враќање на сметка / остаток од пребивање	0
Исплата на повеќе платени даноци со враќање на сметка / остаток од пребивање	0
Вкупно враќање на побаруван данок на сметка како остаток по пребивање	36,233,120
Наплата на ДДВ	613,337,609
Наплата на ДД по сите основи	15,402,392
Наплата на ПДД	3,841,470
Наплата на камата и трошоци во постапка на присилна наплата	10,489,050
Вкупно извршена наплата на долг со пребивање	643,070,521

Плаќања со цесии

Во 2013 година прифатени се и спроведени 3,400 постапки за плаќање по склучени договори за наплата на даночни обврски на еден даночен обврзник од страна на друг даночен обврзник (цесии) во износ од 530,538,065 денари. Во вкупниот износ на наплата на даноците на овој начин, ДГДО учествува со 47.11%, РД Штип со 16.97%, РД Скопје со 15.55%, РД Битола со 12.82%, РД Кавадарци со 7.54%, и РД Тетово со 0.01%.

Во однос на 4,570 спроведени цесии во 2012 во вредност од 816,011,013 денари, оваа постапка на наплата во 2013 година бележи намалување од 34,98 процентни поени во износот на реализирана наплата и намалување за 25,60 процентни поени во однос на бројот на спроведени постапки.

	2013 цесии		2012 цесии		Индекс: 2013/2012	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Скопје	1,174	82,505,147	1,625	274,302,417	72.25	30.08
Битола	670	68,036,841	1,705	244,331,876	39.30	27.85
Тетово	3	46,441	27	4,717,402	11.11	0.98
Штип	895	90,011,228	693	68,208,906	129.15	131.96
Кавадарци	494	40,000,888	379	22,367,339	130.34	178.84
ДГДО	164	249,937,520	141	202,083,073	116.31	123.68
Вкупно	3,400	530,538,065	4,570	816,011,013	74.40	65.02

Репрограм на даночни долгови

Согласно законските услови за одложено плаќање на даночните долгови (репрограм) пропишани во Законот за даночна постапка, во 2013 година се издадени 354 решенија за репрограм на долгови во износ од 1,499,474,850 денари, од кои е наплатен износ од 605,845,746 денари или 40.4% од одобриениот, укинат е репрограм од 174,990,508 денари, прекинат е репрограм од 14,443,374 денари и се очекува наплата во наредниот период од 704,195,223 денари или 46.96%. Најголем износ на репрограмиран долг е наплатен во РД Скопје во износ од 399,250,653 денари, што претставува 65,9% од вкупно наплатениот долг со репрограм. Во однос на 2012 година кога се издадени 608 решенија за репрограм од кои е наплатен износ од 630,276,357 денари, оваа постапка во 2013 година бележи пад во износот на наплатениот долг за 3,88 процентни поени и пад на бројот на спроведени постапки за 41,78 процентни поени.

	Број на предмети	Износ на одобрен репрограм	Наплатено	Прекинат репрограм	Укинат репрограм	Останато за наплата
РД Скопје	197	815,311,963	399,250,653	14,331,134	66,466,042	335,264,135
РД Битола	82	176,741,176	66,033,455	112,240	48,681,241	61,914,240
РД Тетово	19	69,152,850	19,785,295	0	12,353,203	37,014,352
РД Штип	36	195,119,532	46,892,075	0	32,342,628	115,884,829
РД Кавадарци	17	83,894,931	30,198,805	0	15,147,394	38,548,732
ДГДО	3	159,254,398	43,685,463	0	0	115,568,935
Вкупно	354	1,499,474,850	605,845,746	14,443,374	174,990,508	704,195,223

Износот на одобрен репрограм се однесува на: ДДВ или 70.86% од вкупно одобриениот репрограм, ПДД 14.96%, ДД 12.47%, надоместоци за игри на среќа 1.19%, ПДД и придонеси од бруто-плата 0.23%, концесии 0.07% и глоби 0.22%.

	Одобрен репрограм	Наплатено	Прекинат репрограм	Укинат репрограм	Останато за наплата
ДДВ	1,062,458,261	439,997,522	4,463,041	120,638,756	497,358,943
ПДД	224,367,912	87,714,700	6,749,154	40,863,964	89,040,094
ДД	186,950,317	67,483,877	3,231,179	13,107,971	103,127,290
Игри на среќа	17,850,032	8,918,054	0	0	8,931,978
МПИН	3,440,052	435,736	0	379,817	2,624,499
Концесии	1,098,324	213,563	0	0	884,761
Глоби	3,309,952	1,082,294	0	0	2,227,658
Вкупно	1,499,474,850	605,845,746	14,443,374	174,990,508	704,195,223

Репрограм на даночен долг кај јавните претпријатија

Во 2010 година се донесе Законот за плаќање на рати на даночните долгови на јавните претпријатија и трговски друштва основани од РМ, општините или Град Скопје („Службен весник на РМ“, бр.18/09.02.2010) со кој се уредува начинот, постапката и условите за отплата на даночните долгови на оваа категорија даночни должници. Со законските одредби се дава можност за отплата на долгот во месечни рати во текот на десет годишен период, со грејс период од најмногу три години од моментот на потпишување на договорот, доколку даночните обврзници редовно ги плаќаат новите даночни обврски.

	Број на предмети	Главен долг по решение	Камата за отпишување	Наплатен износ до 31.12.2012	За наплата 2013-2023
РД Скопје	9	186,285,641	108,480,911	793,242	185,492,399
РД Битола	8	59,868,628	30,923,256	32,000	59,836,628
РД Тетово	10	151,962,465	73,947,662	117,974	151,844,491
РД Штип	16	117,237,947	57,144,361	0	117,237,947
РД Кавадарци	10	139,641,839	54,506,425	1,715,896	137,925,943
ДГДО	5	1,878,818,727	1,718,892,430	102,453,735	1,776,364,992
Вкупно	58	2,533,815,247	2,043,895,045	105,112,847	2,428,702,400

УЈП утврдила дека 58 даночни должници ги исполнуваат условите за остварување на ова право со вкупен износ на долг од 2,534 милиони денари и камата за отпис во износ од 2,044 милиони денари со состојба на долгот на 31.12.2009 година. До 31.12.2012 година даночните должници платиле износ на долг од 105 милиони денари, со што за периодот на отплата од 2013-2023 останал долг од 2,429 милиони денари за отплата на рати. Во текот на 2013 година наплатен е износ од 96 милиони денари, укинат е репрограм од 85 милиони денари и прекинат е репрограм од 1,387 милион денари, со што остануваат за наплата 860 милиони денари.

По регионални дирекции на УЈП и по видови на даноци, состојбата на долгот за кој е одобрен репрограма кој треба да се отплатува од 2013 година и износите на укинат репрограма заради неисполнување на условите од законот и на прекинат репрограма заради претворање на долгот во траен влог на државата, се како што следува:

	Вид на данок	Број на предмети	Долг по решение	За наплата 2013-2023	Наплатено 2013	Укинат репрограма	Прекинат репрограма	Останато за плаќање
РД Скопје	ДДВ	9	156,718,231	155,924,989	7,111,197	0	0	148,813,792
	ПДД		6,127,396	6,127,396	0	0	0	6,127,396
	ДД		23,440,014	23,440,014	559,202	0	0	22,880,812
	Вкупно	9	186,285,641	185,492,399	7,670,399	0	0	177,822,000
РД Битола	ДДВ	7	58,722,138	58,722,138	3,010,078	0	1,260,236	54,451,824
	ПДД		487,137	487,137	5,940	0	415,887	65,310
	ДД	1	659,353	627,353	48,820	0	0	578,533
	Вкупно	8	59,868,628	59,836,628	3,064,838	0	1,676,123	55,095,667
РД Тетово	ДДВ	6	88,419,066	88,419,066	1,109,451	0	0	87,309,615
	ПДД	1	40,790,268	40,790,268	110,406	0	0	40,679,862
	ДД	3	22,753,131	22,635,157	21,277	2,841,830	0	19,772,050
	Вкупно	10	151,962,465	151,844,491	1,241,134	2,841,830	0	147,761,527
РД Штип	ДДВ	14	68,604,391	68,604,391	2,200,395	6,790,289	0	59,613,707
	ПДД	2	21,259,287	21,259,287	3,419,547	4,418,628	0	13,421,112
	ДД		27,374,269	27,374,269	2,919,502	5,649,017	0	18,760,750
	Вкупно	16	117,237,947	117,237,947	8,539,444	16,902,934	0	91,795,569
РД Кавадарци	ДДВ	9	75,491,542	73,821,558	1,165,426	51,848,303	0	20,807,829
	ПДД		27,115,652	27,115,652	799,790	10,683,000	0	15,632,862
	ДД	1	37,034,645	36,988,733	1,979,785	2,616,243	0	32,392,705
	Вкупно	10	139,641,839	137,925,943	3,945,001	65,147,546	0	68,833,396
ДГДО	ДДВ	5	1,496,512,804	1,394,059,069	71,855,652	0	1,003,253,568	318,949,849
	ПДД		253,856,626	253,856,626	111,106	0	253,745,521	0
	ДД		128,449,297	128,449,297	0	0	128,449,297	0
	Вкупно	5	1,878,818,727	1,776,364,992	71,966,758	0	1,385,448,386	318,949,849
Вкупно	ДДВ	50	1,944,468,172	1,839,551,211	86,408,681	60,549,085	1,004,513,804	688,079,641
	ПДД	3	349,636,366	349,636,366	4,462,200	16,327,128	254,161,408	75,926,542
	ДД	5	239,710,709	239,514,823	5,496,468	12,507,661	128,449,297	94,384,850
	Вкупно	58	2,533,815,247	2,428,702,400	96,367,349	89,383,874	1,387,124,509	860,258,008

Наплата на новооткриени даноци во постапка на инспекциска контрола

Во 2013 година, наплатени се новооткриени даноци во постапка на инспекциска контрола во износ од 1,101,364,474 денари и истите се за 6,3 процентни поени повисоки во однос на наплатените во 2012 година (1,036,124,355 денари). Од наплатените даноци по наведениот основ износот од 75% е приход на Буџетот на РМ, а износот од 25 % е приход на УЈП.

	2013			2012		
	75% приход за Буџет	25% приход за УЈП	Вкупно	75% приход за Буџет	25% приход за УЈП	Вкупно
ДД	474,553,019	158,183,946	632,736,965	404,562,423	134,854,311	539,416,734
ПДД	164,057,590	54,685,249	218,742,839	187,501,808	62,500,934	250,002,742
ДДВ	187,414,001	62,470,669	249,884,670	185,028,570	61,676,309	246,704,879
Вкупно	826,024,610	275,339,864	1,101,364,474	777,092,801	259,031,554	1,036,124,355

Наплата по опомену

На даночниот обврзник кој по доспеаноста не го платил данокот, придонесите од плата, друга јавна давачка или споредна даночна давачка, во целост или делумно, УЈП му испраќа опомена со која му наложува доспеаниот износ да го плати веднаш, а најдоцна во рок од една седмица од денот на приемот на опомената. Покрај опоменувањето на должниците за плаќање на даночните долгови, УЈП врши и опоменување за ненавремено исплатени бруто-плати, неплатена радиодифузна такса и други јавни давачки.

Во 2013 година во 87,282 постапки на врачени опомену за сите јавни давачки, наплатен е износ од 2,649,423,603 денари кој е повисок за 12,78 процентни поени од наплатениот во 2012 година (2,349,229,635 денари).

	Платени опомени за даноци (ДДВ, ДД, ПДД)		Платени опомени за придонеси и ПДД		Платени опомени за други јавни давачки		Платени опомени за РДТ		Вкупно платени опомени	
	број	долг	број	долг	број	износ на долг	број	долг	број	износ на долг
РД Скопје	3.221	256.514.883	11.122	218.399.748	22	1.688.534	8.429	13.183.590	22.794	489.786.755
РД Битола	10.939	251.821.338	6.411	91.927.878	33	1.728.528	5.980	9.721.452	23.363	355.199.196
РД Тетово	1.613	482.601.410	4.881	52.687.293	5	232.863	3.521	6.367.692	10.020	541.889.258
РД Штип	3.819	281.011.967	6.501	106.518.385	8	165.495	10.008	17.108.730	20.336	404.804.577
РД Кавадарци	3.445	115.133.707	3.640	69.421.364	0	0	3.401	5.551.664	10.368	190.159.166
ДГДО	215	547.739.614	49	119.664.998	0	0	19	232.470	401	667.584.651
Вкупно	23.252	1.934.822.919	32.604	658.619.666	68	3.815.420	31.358	52.165.598	87.282	2.649.423.603
Учество (%)		73.03		24.86		0.14		1.97		100.00

Во 2013 година извршена е целосна или делумна наплата по 23,252 опомени издадени за неплатени даноци во износ од 1.934.822.919 денари што претставува пораст во бројот на наплатени предмети од 31,72 процентни поени во однос на 2012 година (17,652) и пораст во наплатениот износ од 15,84 процентни поени во однос на 2012 година (1,670,307,249 денари).

Постапки на присилна наплата

Во 2013 година наплатен е долг во постапка на присилна наплата во вкупен износ од 2,564,587,405 денари, што во споредба со наплатениот износ од 3,194,749,226 денари во 2012 година, покажува намалување во апсолутен износ за 630,161,821 денари или за 19,72 процентни поени.

	Вкупно наплатени даноци, придонеси, други јавни давачки и РДТ		Индекс 2013/2012
	2013	2012	
РД Скопје	1.634.461.199	1.971.595.698	82,90
РД Битола	260.161.785	303.177.814	85,81
РД Тетово	135.141.964	213.065.447	63,43
РД Штип	317.951.558	333.078.477	95,46
РД Кавадарци	116.962.981	126.057.187	92,79
ДГДО	99.907.918	247.774.603	40,32
Вкупно	2.564.587.405	3.194.749.226	80,28

86,19% од вкупната присилна наплата се однесува на наплатени даноци, 7,92% на наплатени социјални придонеси и ПДД од плати, 4,34% на други јавни давачки (надоместоци за игри на среќа, судски такси) и 1,55% на радиодифузната такса.

	Даноци	Други јавни давачки	Придонеси и ПДД	РДТ	Вкупно 2013	Вкупно 2012	Индекс: 2013/2012
РД Скопје	1,508,575,810	33,586,032	84,047,291	8,252,066	1.634.461.199	1.971.595.698	82,90
РД Битола	186,091,599	25,891,632	35,660,529	12,518,025	260.161.785	303.177.814	85,81
РД Тетово	107,273,036	2,987,492	19,017,013	5,864,423	135.141.964	213.065.447	63,43
РД Штип	232,680,188	43,160,075	35,165,758	6,945,537	317.951.558	333.078.477	95,46
РД Кавадарци	85,625,880	463,071	25,445,018	5,429,012	116.962.981	126.057.187	92,79
ДГДО	90,190,760	5,203,822	3,762,049	751,287	99.907.918	247.774.603	40,32
Вкупно	2,210,437,273	111,292,124	203,097,658	39,760,350	2.564.587.405	3.194.749.226	80,28
Учество (%)	86.19	4.34	7.92	1.55	100.00		

Наплатата на јавните давачки по присилен пат е извршена во различни постапки:


- во 83,428 постапки на блокада на паричните средства на трансакциските сметки на должниците се наплатени 2,071,708,545 денари или 80,78% од вкупно наплатениот долг на сите јавни давачки. Од овој износ, на даноци се однесуваат 1,740,372,178 денари, на други јавни давачки 88,478,359 денари, на ПДД и придонеси од бруто-плата 203,097,658 денари и на РДТ 39,760,350 денари;
- во 1,619 постапки на впаричување на заплениети движни средства наплатени се 421,397,663 денари (16,43%);
- во 14 постапки долгот е наплатен со заплена на готови пари во износ од 612,365 денари (0,02%);
- во 57 постапки долгот во износ од 60,312,400 (2,35%) е наплатен од побарувања од должниковиот должник;
- во 3 постапки долгот е наплатен од впаричување на недвижности во износ од 4,934,101 (0,19%); и
- во 311 постапки се наплатени 5,622,331 денари (0,22%) од 1/3 од платата на должниците.

	Наплата од парични средства на сметки		Од движни предмети		Наплата од готови пари		Од пар./непар. побарувања		Наплата од недвижности		Наплата од 1/3 од плати	
	број	износ	број	износ	број	износ	број	износ	број	износ	број	износ
Скопје	13.456	1.232.768.544	50	399.207.172	0	0	17	265.444	0	0	174	2.220.039
Битола	14.777	251.473.843	3	1.310.577	0	56.240	6	5.909.663	0	592.017	1	819.445
Тетово	6.497	134.684.926	0	0	8	457.038	0	0	0	0	0	0
Штип	12.587	294.506.779	1.562	15.533.955	6	99.087	2	3.443.769	3	4.342.084	7	25.884
Кавадарци	36.007	112.615.120	1	1.790.898	0	0	0	0	0	0	129	2.556.963
ДГДО	104	45.659.333	3	3.555.061	0	0	32	50.693.524	0	0	0	0
Вкупно	83.428	2.071.708.545	1.619	421.397.663	14	612.365	57	60.312.400	3	4.934.101	311	5.622.331
Учество (%)		80.78%		16.43%		0.02%		2.35%		0.19%		0.22%


Сразмерно на висината на долговите, 92,01% од наплатените даноци се однесуваат на ДДВ, 4,32% на данокот на добивка заедно со данокот на вкупен приход и 3,67% на персоналниот данок на доход

	ДДВ	ПДД	ДД	Вкупно
РД Скопје	1,429,914,024	28,411,768	50,250,018	1,508,575,810
РД Битола	150,837,548	24,964,660	10,289,391	186,091,599
РД Тетово	97,476,365	7,119,176	2,677,495	107,273,036
РД Штип	204,735,237	15,193,933	12,751,018	232,680,188
РД Кавадарци	80,033,588	5,372,484	219,808	85,625,880
ДГДО	70,781,450	149,189	19,260,121	90,190,760
Вкупно	2,033,778,212	81,211,210	95,447,851	2,210,437,273
Учество %	92.01%	3.67%	4.32%	100.00%

Со примената на системот на исплата на “цела плата“, во присилната наплатата се исплатуваат сите делови од бруто-платата, и тоа: социјалните придонеси, персоналниот данок и нето-платата на вработените на нивните трансакциски сметки, на ист начин како и при доброволната исплата на платите. Наплатениот износ на нето плата со блокада на сметките на исплатителите изнесува 448,897,596 денари и заедно со наплатениот износ на сите видови јавни давачки од 203,097,658 денари го дава вкупно наплатениот бруто износ во присилна наплата од 646,774,888 денари.



	Бруто-плати	Нето-плати	Вкупно ПДД и Придонеси	ПЗО	ППИО	ПОН	ПДД
РД Скопје	272,968,532	190,897,369	84,047,291	21,870,769	50,579,623	3,095,191	8,501,708
РД Битола	111,962,389	76,996,916	35,660,529	9,596,391	22,150,058	1,367,552	2,546,528
РД Тетово	61,097,576	42,493,931	19,017,013	5,143,516	11,872,356	694,011	1,307,130
РД Штип	110,611,664	76,219,633	35,165,758	9,496,946	21,947,843	1,292,870	2,428,099
РД Кавадарци	78,429,204	54,311,420	25,445,018	6,798,161	15,701,422	972,605	1,972,830
ДГДО	11,705,523	7,978,327	3,762,049	932,257	2,151,393	143,437	534,962
Вкупно	646,774,888	448,897,596	203,097,658	53,838,040	124,402,695	7,565,666	17,291,257




Најголем придонес во присилната наплата на јавните давачки има РД Скопје со учество од 41,38% во вкупниот износ, а најприменувана постапка на присилна наплата со најголем ефект е наплатата од парични средства извршена со забрана на трансакциските сметки на должниците

НАПЛАТА НА ДАНОЦИ, СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ

Даночната политика на Република Македонија е ориентирана кон поголема даночна оптовареност на потрошувачката и на намалување на даночниот товар на доходот кој го остваруваат стопанските субјекти и граѓаните. Во таа смисла е и проектираното намалување на стапките на социјалните придонеси од плата што резултира со намалување на трошоците за работната сила, која во исто време треба да обезбеди и доволно средства за реализација на социјалните програми. Тоа се одразува и на висината на поединечно остварените приходи од даноци и придонеси и нивното учество во вкупниот приход кој го оствари УЈП во 2013 година од 104,819,091,303 денари:


- 38,00% од Данокот на додадена вредност (ДДВ)
- 27,40% од Придонесите за пензиско и инвалидско осигурување (ППИО)
- 18,88% од Придонесите за здравствено осигурување (ПЗО)
- 9,78 од Персоналниот данок на доход (ПДД)
- 4,22% од Данокот на добивка (ДД)
- 1,72 % од Придонесот за осигурување во случај на невработеност (ПОН)



ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во 2013 година, остварен е вкупен ДДВ приход од 39,834,834,632 денари. Овој износ е:

- ⬇ 11,84% во однос на планираниот од 45,184,000,000 денари
- ⬆ 3,55% во однос на остварениот во 2012 година во износ од 38,467,824,621 денари
- ⬇ 5,66% во однос на остварениот во 2011 година во износ од 42,223,458,823 денари
- ⬆ 5,68% во однос на остварениот во 2010 година во износ од 37,693,945,105 денари



ДДВ е наплатен во бруто износ од 58,055,436,624 денари (ДДВ од увоз, ДДВ од промет во земјата, од донации и камати), од кои на даночните обврзници им е извршен поврат во износ од 18,220,601,992 денари што резултира со остварен ДДВ приход од 39,834,834,632 денари. Повисокиот ДДВ приход во период за 2013 во однос на 2012 е остварен со пониска бруто наплата од 1,252,811,593 денари или за 2,11% и понизок ДДВ поврат за 2,619,821,605 или за 12,57%. Споредено со податоците од 2011 година, во 2013 година е остварена пониска бруто наплата на ДДВ за 2,448,208,854 денари, но истовремено и понизок поврат за 59,589,663 денари. Во однос на 2010 година, во 2013 година е остварена повисока бруто наплата за 4,838,113,854 денари и повисок поврат за 2,697,224,327 денари


	План 2013	Наплата				Индекс: Нап/Пл 13	Индекс: 2013/2012
		2013	2012	2011	2010		
ДДВ приход	45,184,000,000	39,834,834,632	38,467,824,620	42,223,453,823	37,693,945,105	88.16	103.55
Поврат на ДДВ		-18,220,601,992	-20,840,423,597	-18,280,191,655	-15,523,377,666		87.43
Бруто ДДВ (увоз, промет во земјата, донации, камата)		58,055,436,624	59,308,248,217	60,503,645,478	53,217,322,770		97.89

Структура

Структурата на наплатата на ДДВ во 2013 година, во однос на 2012 година, покажува пад на ДДВ од увоз за 8,04 процентни поени, пораст на ДДВ од прометот во земјата за 10,47 процентни поени, зголемување на данокот на донации од 74 процентни поени, зголемување на наплатените камати за ненавремено плаќање на ДДВ за 132,97 процентни поени и намалување на повратот на ДДВ за 12,57 процентни поени.

Истите износи на платен/вратен ДДВ по категории, во последните четири години изнесуваат:

Период	ДДВ на увоз	ДДВ промет во земјата	ДДВ донации	Камата	Поврат на ДДВ	Вкупно
2013	37,753,507,103	19,970,617,152	248,373,769	82,938,600	-18,220,601,992	39,834,834,632
2012	41,052,337,814	18,077,569,377	142,740,725	35,600,302	-20,840,423,597	38,467,824,620
2011	41,303,855,461	18,935,288,301	156,247,355	108,254,362	-18,280,191,655	42,223,453,823
2010	34,821,595,799	18,052,879,175	152,937,632	189,910,165	-15,523,377,666	37,693,945,105
Инд: 2013/12	91.96	110.47	174.00	232.97	87.43	103.55
Инд: 2013/11	91.40	105.47	158.96	76.61	99.67	94.34
Инд: 2013/10	108.42	110.62	162.40	43.67	117.38	105.68



Поврат на ДДВ


Во поднесените ДДВ-пријави за даночните периоди за кои се плаќаат/враќаат даноците во 2013 година, искажани се износи за побарување на ДДВ вкупно -24,397,756,354 денари, од кои побарувања за исплата во износ од -17,646,646,963 денари. Бараниот износ за враќање од ДДВ пријавите за даночниот период ноември 2013 година може да се смета за целосно недостасан до 31.12.2013 година, бидејќи законскиот рок за враќање завршува на 25.01.2014 година.

Помеѓу бараните и реализираните враќања не е можно да се воспостави целосна еднаквост, бидејќи барањата за поврат може, а во голем број на случаи тоа се случува, да се реализираат и преку пребивање со претходни долгови на ДДВ и камата за што се намалува повратот, да се зголемат, намалат или поништат, заради наод на инспекциска контрола или самиот даночен обврзник да го измени побарувањето со исправка на даночна пријава.

ДДВ пријава	Пријави со побарување		Барање на поврат со исплата		Вратен ДДВ на даночни обврзници	
За даночен период	Обврзници	Износ	Обврзници	Износ	Месец	Износ
11/ 2012	1,934	-2,046,465,545	820	-1,658,103,163	01/2013	-2,106,621,735
12/ 2012	9,795	-3,333,222,052	3,569	-2,292,828,388	02/2013	-3,785,264,695
01/2013	1,906	-1,380,355,691	774	-1,044,543,991	03/2013	-780,945,959
02/ 2013	2,078	-1,549,392,759	820	-1,019,264,950	04/2013	-2,011,221,926
03/ 2013	7,432	-1,999,286,300	2,543	-1,310,349,702	05/2013	-882,119,849
04/2013	2,083	-1,686,217,930	839	-1,258,648,438	06/2013	-988,291,981
05/ 2013	1,967	-1,474,349,757	835	-1,079,869,434	07/2013	-1,240,096,969
06/2013	7,572	-2,352,506,761	2,557	-1,584,728,496	08/2013	-857,898,734
07/ 2013	1,979	-1,693,093,479	846	-1,271,688,136	09/2013	-1,732,733,139
08/ 2013	1,844	-1,311,138,288	823	-990,868,030	10/2013	-2,053,984,272
09/ 2013	6,952	-2,249,216,776	2,582	-1,591,941,740	11/2013	-1,138,841,679
10/2013	1,944	-1,686,315,271	858	-1,324,648,542	12/2013	-642,581,054
11/ 2013	1,930	-1,636,195,745	845	-1,219,163,953		
		-24,397,756,354		-17,646,646,963		-18,220,601,992

	РД Скопје	РД Битола	РД Тетово	РД Штип	РД Кавадарци	ДГДО	Вкупно
ДДВ	14,916.90	2,096.67	1,746.21	2,641.83	955.35	17,477.87	39,834.83
Учество %	37.45	5.26	4.38	6.63	2.40	43.88	100.00

43.88% од вкупниот ДДВ приход е остварен од големите даночни обврзници, кои се администрираат во ДГДО, 37,45% од даночните обврзници во РД Скопје и 18,68% од даночните обврзници во сите останати регионални дирекции.



Од обработените ДДВ пријави за даночните периоди јануари-декември 2012 и 2013 година и искажаните промети, увоз и извоз, видливи се случувањата во стопанството кои се одразуваат на тековните даночни приходи, но и на идните тенденции.

ЗБИРНА ДДВ ПРИЈАВА	Даночен период		Индекс: 2013/2011
	01-12/2013	01-12/2012	
1. Промет по општа даночна стапка 18%	538,740,574,896	541,424,804,595	99.50
2. ДДВ по општа даночна стапка 18%	96,796,737,366	97,406,016,704	99.37
3. Промет по повластена даночна стапка 5%	196,293,748,060	187,213,516,193	104.85
4. ДДВ по повластена даночна стапка 5%	9,858,235,851	9,376,502,821	105.14
5. Промет ослободен од данок со право на одбивка на претходен данок (извоз)	232,921,028,303	217,743,501,468	106.97
6. Промет ослободен од данок без право на одбивка на претходен данок	33,365,198,878	33,836,351,694	98.61
7. Вкупен промет (1+3+5+6)	1,001,346,208,487	980,200,655,998	102.16
8. Вкупен ДДВ (2+4)	106,654,973,027	106,782,532,034	99.88
9. Влезен промет	462,285,021,977	463,776,468,231	99.68
10. ДДВ на влезен промет	69,440,346,493	70,443,971,678	98.58
11. Увоз	233,368,350,443	246,866,326,610	94.53
12. ДДВ на Увоз	35,908,403,962	38,647,151,667	92.91
13. Претходни даноци за одбивање (10+12)	105,348,710,702	109,094,155,079	96.57
14. Останати даноци, претходни даноци и износи за одбивање	1,666,942,923	989,608,242	168.44
15. ДАНОЧЕН ДОЛГ/ПОБАРУВАЊЕ	2,997,951,147	-1,348,263,952	-222.36

- Вкупниот промет во земјата во износ од 1,001,346 милиони денари бележи пораст од 2,16% во однос на истиот даночен период од 2012 година, но важна е неговата структура: прометот со добра и услуги кои се оданочуваат со општата даночна стапка од 18% се намалува за 0,50 процентни поени, а прометот кој се оданочува со бенефицираната даночна стапка од 5% расте за 4,85 процентни поени, пораст бележи и извозот за 6,97 процентни поени, додека прометот кој е ослободен од ДДВ без право на одбивка опаѓа за 1,39 процентни поени. Сето тоа, резултира со намалување на данокот од вкупно извршениот промет за 0,12 процентни поени во споредба со истиот период од 2012 година.
- Влезниот промет и увозот во износ од 695,653 милиони денари (набавки со цел на остварување на стопанската активност) бележи пад во апсолутен износ од 14,989 милиони денари или 2,11 процентни поени во споредба со истиот период од 2012 година, кога изнесуваше 710,643 милиони денари.
- Намалувањето на набавките резултира со намалување на претходните даноци за одбивка кои во однос на 2012 година се помали за 3,43 процентни поени. Иако и данокот на извршениот промет е намален во однос на 2012 година, намалувањето е со помал интензитет што придонесува за искажување на позитивен ефект-обврска за плаќање на ДДВ.
- Разликата меѓу вкупниот ДДВ остварен од прометот во земјата и вкупниот одбитен ДДВ и останатите износи за одбивање, резултира со позитивен даночен ефект од 2,998 милиони денари данок за плаќање. Во истиот даночен период јануари-декември 2012 година даночниот ефект од ДДВ пријавите е негативен – данок за враќање и изнесува -1,348 милиони денари.

Во поднесените ДДВ пријави за даночните периоди од 2013 година, 30,887 даночни обврзници имаат искажано вкупен оданочив промет во износ од 735,034,322,956 денари, од кои 5,519 даночни обврзници или 17,87% припаѓаат на првите десет рангирани дејности со искажан промет од 277,785,569,469 денари, што претставува 37,79% од вкупно искажаниот промет.

Најголем поединечен промет е извршен од страна на дејноста “Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници” и “Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна, пијалаци и тутун”.

Дејност согласно класификацијата на дејности	Број на даночни обврзници	ПРОМЕТ	Учество (%)
Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	158	53,479,095,985	7.28
Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна пијалаци и тутун	2,309	52,893,405,765	7.20
Изградба на станбени и нестанбени згради	703	27,095,084,346	3.69
Дистрибуција на електрична енергија	1	26,047,468,107	3.54
Неспецијализирана трговија на големо	955	25,830,562,713	3.51
Производство на рафинирани нафтени производи	6	20,837,530,337	2.83
Неспецијализирана трговија на големо со храна пијалаци и тутун	183	19,640,491,389	2.67
Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	1,050	18,061,277,520	2.46
Производство на електрична енергија	39	17,520,288,537	2.38
Трговија на големо со фармацевтски производи	115	16,380,364,770	2.23
Вкупен оданочив промет на 10 прворангирани дејности	5,519	277,785,569,469	37.79
ВКУПЕН ОДАНОЧИВ ПРОМЕТ ДДВ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ	30,887	735,034,322,956	

6,654 даночни обврзници во ДДВ пријавите имаат искажан извоз во износ од 232,921,028,303 денари, од кои 2,115 даночни обврзници или 31,79% од вкупниот број, припаѓаат на првите десет рангирани дејности со искажан извоз од 126,815,582,896 денари што претставува 54,45% од вкупно искажаниот извоз. Најголемите извозници спаѓаат во дејноста “Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила”, “Товарен патен транспорт” и “Производство на други обоени метали”.

Дејност согласно класификацијата на дејности	Број на даночни обврзници	ИЗВОЗ	Учество (%)
Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила	7	36,914,449,602	15.85
Товарен патен транспорт	1,648	25,744,857,248	11.05
Производство на други обоени метали	2	11,983,365,057	5.14
Производство на друга горна облека	314	11,223,169,346	4.82
Производство на сурово железо челик и феролегури	5	10,037,056,398	4.31
Вадење на други руди на обоени метали	6	8,484,621,395	3.64
Производство на рафинирани нафтени производи	2	6,617,156,339	2.84
Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила	3	5,659,767,072	2.43
Останати придружни дејности во превозот	121	5,191,775,035	2.23
Производство на тутунски производи	7	4,959,365,404	2.13
Вкупен извоз на 10 прворангирани дејности	2,115	126,815,582,896	54.45
ВКУПЕН ИЗВОЗ	6,654	232,921,028,303	

7,704 даночни обврзници во ДДВ пријавите имаат искажан увоз во износ од 233,368,350,443 денари, 980 даночни обврзници или 12,72% од вкупниот број припаѓаат на првите десет рангирани дејности со искажан увоз од 88,918,143,347 денари што претставува 38,10% од вкупно искажаниот увоз. Најголемите увозници спаѓаат во дејностите “Производство на рафинирани нафтени производи”, “Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници” и “Неспецијализирана трговија на големо”.

Дејност согласно класификацијата на дејности	Број на даночни обврзници	УВОЗ	Учество (%)
Производство на рафинирани нафтени производи	4	19,646,157,975	8.42
Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	40	17,071,665,477	7.32
Неспецијализирана трговија на големо	552	12,627,868,665	5.41
Трговија на електрична енергија	11	7,655,427,845	3.28
Трговија на големо со фармацевтски производи	99	7,636,342,058	3.27
Производство на сурово железо челик и феролегури	7	5,245,831,722	2.25
Трговија на големо со хемиски производи	94	5,008,030,111	2.15
Производство на цевки шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик	3	4,850,836,147	2.08
Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна пијалаци и тутун	150	4,593,234,274	1.97
Производство на електрична енергија	20	4,582,749,073	1.96
Вкупен увоз на 10 прворангирани дејности	980	88,918,143,347	38.10
ВКУПЕН УВОЗ	7,704	233,368,350,443	

ДАНОК НА ДОБИВКА

Во 2013 година, остварен е приход од данокот на добивка и данокот на вкупен приход од 4,419,601,587 денари.

Овој износ е:


- 10,41% во однос на планираниот од 4,003,000,000 денари
- 20,92% во однос на остварениот во 2012 година во износ од 3,654,829,263 денари
- 13,67% во однос на остварениот во 2011 година во износ од 3,888,158,020 денари
- 19,74% во однос на остварениот во 2010 година во износ од 3,690,985,569 денари



	План 2013	Наплата				Индекс: Нап/Пл 13	Индекс: 2013/2012
		2013	2012	2011	2010		
ДД приход	4,003,000,000	4,419,601,587	3,654,829,263	3,888,158,020	3,690,985,569	110,41%	120,92%

	РД Скопје	РД Битола	РД Тетово	РД Штип	РД Кавадарци	ДГДО	Вкупно
ДД	835.69	143.16	45.43	202.15	84.86	3108.3	4419.6
Учество%	18.91	3.24	1.03	4.57	1.92	70.33	100.00

70.33% од вкупниот ДД приход е остварен од големите даночни обврзници кои се администрираат во ДГДО, 18.91% од даночните обврзници во РД Скопје и 10,76% од даночните обврзници во сите останати регионални дирекции.



Структура

Данок на добивка	2013	Структура (%)	2012	Структура (%)	2011	Структура (%)	2013/2012	2013/2011
Месечни аконтации	1,316,239,944	29.78	1,472,736,060	40.3	1,573,986,513	40.48	89.37	83.62
Даночни биланси	433,019,481	9.8	289,566,687	7.92	764,522,429	19.66	149.54	56.64
Дивиденда/распределба	1,803,875,535	40.82	1,132,991,577	31	846,639,832	21.77	159.21	213.06
Подзбир (1+2+3)	3,553,134,960	80.39	2,895,294,324	79.22	3,185,148,774	81.92	122.72	111.55
Камата	64,792,505	1.47	49,446,506	1.35	74,080,474	1.91	131.04	87.46
Задржан данок на странски правни лица	771,162,851	17.45	674,995,675	18.47	475,066,075	12.22	114.25	162.33
Годишен данок на вкупен приход	30,511,271	0.69	35,092,759	0.96	153,862,699	3.96	86.94	19.83
Вкупно (1+2+3+4+5+6)	4,419,601,587	100	3,654,829,263	100	3,888,158,020	100.00	120.92	113.67


Во структурата на данокот на добивка во 2013 година:

- Најголемо е учеството на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката (40.82%) и на платените месечни аконтации на данокот на добивка на непризнаените расходи (29,78%). Вкупната наплата од страна на даночните обврзници кои данокот на добивка го плаќаат на остварената сметководствена добивка (во моментот на нејзината распределба) и на фискалната основа (непризнаените расходи намалени за тековните и за пренесените даночни кредити и други намалувања) изнесува 80,39% во 2013 година, 79,22% во 2012 и 81,92% во 2011 година од вкупно наплатениот данок. И покрај варирањето во

степенот на учество во вкупно наплатениот ДД, оваа категорија има пораст во апсолутен износ во однос на претходните две години: повисока е за 657,840,636 денари во однос на 2012 година и за 367,986,186 денари во однос на 2011 година.

И покрај големото учество во вкупно наплатениот данок, данокот на добивка наплатен по основ на месечни аконтации покажува намалување во апсолутен износ од 156,496,116 денари или за 10,63% во однос на 2012 година и 257,746,569 во однос на 2011 година или 16,38%.

- Доплатата на данокот на добивка на непризнаените расходи по годишниот даночен биланс (ДБ) во 2013 во однос на 2012 година бележи пораст за 49,54%, а во однос на 2011 година намалување за 43,36%. Во голема мера тоа е резултат на големиот број на даночни обврзници кои преминаа во системот на оданочување со годишен данок на вкупен приход, како резултат на измените во законската регулатива за оданочување на добивката од 2011 година во 2012 година и од 2012 во 2013 година.
- Задржаниот данок платен на странски правни лица одржува тренд на постојано зголемување. Наплатата на оваа категорија данок е поголема за 96,167,176 денари (14,25%) во однос на 2012 и 296,096,776 денари (62,33%) во однос на платеното во 2011 година.
- Намалувањето на уплатите по основ на “годишниот данок на вкупен приход” изнесува 13,06% во однос на уплатите во 2012 година, односно 80,17% во однос на уплатите во 2011 година.



Данок на добивка на непризнаени расходи (ДБ)

Во 27,327 Даночни биланси за оданочување на непризнаените расходи и на помалку искажаните приходи (ДБ) поднесени од страна на 24,694 даночни обврзници во 2013 година за деловната 2012 година, искажани се следните состојби на утврдениот данок по намалувањата, на платените аконтации за тековниот и за претходните даночни периоди, и на утврдените обврски за доплата, на повеќе платениот данок кој се пренесува како аконтација во наредните периоди, како и на повеќе платениот данок кој се побарува за поврат и на даночниот ефект утврден во даночните пријави, како разлика помеѓу обврската за доплата и повеќе платениот данок (без оглед на тоа дали истиот се пренесува или се бара за поврат).

ОПИС	2012	2011	2010	2012/11	2012/10
1 Данок на добивка по намалување	1,818,829,549	2,149,124,016	2,061,763,089	84.63	88.22
2 Платени аконтации за даночниот период	1,605,440,269	1,763,699,768	1,599,534,556	91.03	100.37
3 Повеќе платен данок пренесен од претходни даночни периоди	545,937,219	530,534,725	634,917,418	102.90	85.99
4 Износ за доплата	540,097,904	881,990,422	734,239,418	61.24	73.56
5 Повеќе платен данок	708,387,725	964,796,510	791,023,982	73.42	89.55
6 Повеќе платен данок кој се бара за поврат	163,599,596	61,582,519	115,184,553	265.66	142.03
Даночен ефект (4 – 5 – 6)	-331,889,417	-144,388,607	-171,969,117	229.86	192.99

Согласно искажаните податоци во даночните пријави за оданочување на фискалната добивка од 2012 година констатирано е:

- Намалување на износот на “утврдениот данок по намалување” за 15,37 процентни поени во однос на 2011 година и 11,78 процентни поени во однос на 2010 година;
- Намалување на износот на платените аконтации на данокот за тековната година за 8,97 процентни поени во однос на 2011 и зголемување за 0,37 процентни поени во однос на 2010 година;
- Зголемување на износот на акумулираниот повеќе платен данок на добивка кој се пренесува од претходните години за 2,9 процентни поени во однос на 2011 година и намалување за 14,01 процентни

поени во однос на 2010 година;

- Намалување на износот на утврдениот данок за доплата за 38,76 процентни поени во однос на 2011 и за 26,44 процентни поени во однос на 2010 година;
- Намалување на износот на повеќе платениот данок кој ќе се користи за плаќање на идните аконтативни обврски за 26,58 процентни поени во однос на 2011 година и за 10,45 процентни поени во однос на 2010 година;
- Зголемување на износот на повеќе платениот данок кој се бара за поврат со исплата за 165,66 процентни поени во однос на 2011 година и за 42,03 процентни поени во однос на 2010 година;
- Зголемување на негативниот даночен ефект кој представува разликата помеѓу утврдениот данок по сите намалувања и износот на платените аконтации на данокот за тековниот период и пренесениот повеќе платен данок од претходните периоди, за 129,86 процентни поени во однос на 2011 година и за 92,99 во однос на 2010 година.

Годишен данок на вкупен приход (ДБ-ВП)

Годишниот данок на вкупен приход за деловната 2012 година се пресметува по стапка од 1% од износот на остварениот вкупен приход (од 3,000,000 до 6,000,000 денари) искажан во Билансот на успех во Годишната сметка на даночните обврзници-мали и микро трговци, кои доброволно се определиле за овој режим на оданочување. Даночните обврзници со остварен вкупен приход до 3,000,000 денари, не подлежат на оданочување, што е резултат на изменетата даночна регулатива од деловната 2011 година. Во 2009 и 2010 година во овој режим се оданочуваше остварениот годишен вкупен приход до 3,000,000 денари со стапка од 1,5%.

ДБ-ВП (Опис поле)	Износ 2012	Број	Износ 2011	Износ 2010	Индекс 2012/2011	Индекс 2012/2010
Вкупен приход утврден во "Билансот на успех"	35,272,224,483	38,178	34,509,284,906	17,172,475,421	102.21	205.40
Пропишана стапка	1%		1%	1%		
Годишен данок на вкупен приход	352,717,630	38,178	345,149,435	171,755,117	102.19	205.36
Ослободување од ГДВП за обврзниците со остварен приход до 3.000.000 денари	315,762,828	36,506	312,574,819		101.02	
Утврден годишен данок на вкупен приход	36,954,802	912	32,574,616	171,755,117	113.45	21.52
Износ на платени аконтации	30,903,078		38,711,582	45,323,253	79.83	68.18
Износи за доплата	34,994,450		28,382,793		123.29	
Износи за поврат	-19,644,888		-34,519,759		56.91	
Даночен ефект	15,349,562		-6,136,966	126,431,864	-250.12	12.14

- Вкупно 38,178 субјекти во 2013 година поднеле пријава "ДБ-ВП" за 2012 година со износ на барем едно поле во пријавата и со статус за точна пријава. Во наведените пријави е искажан вкупен приход од 35,272,224,483 денари и пресметан е данок по стапка од 1% во износ од 352,717,630 денари. Во 37,266 од нив е искажан приход под 3,000,000 денари кои според законските прописи не подлежат на оданочување (данок во износ од 315,762,828 денари) и во 912 пријави е искажан вкупен приход од 3,000,000 - 6,000,000 денари кои согласно одредбите од законот се оданочуваат по стапка од 1% и носат даночна обврска од 36,954,802 денари.
- Остварениот вкупен приход искажан во даночните пријави за 2012 во однос на 2011 година е поголем за 2,21%, а во однос на 2010 година за 105,40%, што пред се се должи на законските промени за зголемен лимит на остварениот приход од 3,000,000 денари на 6,000,000 денари.
- Пресметаниот годишен данок на вкупен приход за сите даночни обврзници, без да се земе во предвид даночното ослободување за оние со остварен приход до 3,000,000 денари, за 2012 година во однос на 2011 година покажува зголемување за 2,19%, додека во однос на 2010 за 105,36%.
- Износот на утврдениот данок на вкупен приход се намалува за износите на данок кои се пресметани на остварениот вкупен приход до 3,000,000 денари (315,762,828 денари), што преставува 89,52% од вкупно утврдениот данок или 95,62% од вкупниот број на поднесени пријави "ДБ-ВП".
- Утврдениот данок за 2012 година од 36,954,802 денари се однесува на даночните обврзници со остварен вкупен приход од 3,000,001 - 6,000,000 денари и во однос на износот од пријавите за 2011 година покажува зголемување од 13,45%, а во однос на 2010 година намалување од 78,48%. Причина за ваквата состојба е структурата на даночните обврзници за данок на вкупен приход, во која обврзниците со остварен вкупен приход до 3,000,000 денари кои се изземаат од оданочување претставуваат 98,00% од вкупниот број.

- Крајниот даночен ефект од ДБ-ВП пријавите (износ на данок за доплата и износ на данок за поврат), изнесува 15,349,562 денари данок за доплата наспроти ефектот за 2011 година кој изнесува 6,136,966 денари повеќе платен данок за поврат.
- Износот на данокот за доплата за 2012 година е за 23% поголем од истиот за 2011 година.
- Износот на данокот кој може да се побара за поврат е за 43% помал од истиот за 2011 година.
- Даночниот ефект од 15,349,562 денари е за 150% поголем од истиот за 2011 година и за 88% помал од ефектот за 2010 година.

Задржан данок на приходи платени на странски правни лица во РМ

Домашните правни и физички лица регистрирани за вршење на дејност и странските правни лица или физички лица - нерезиденти со постојана деловна единица во Република Македонија, должни се при секоја исплата на приходот/добивка на странското правно лице по основи наведени во законот да го задржат и платат пропишаниот данок на соодветната уплатна сметка, доколку поинаку не е регулирано со Меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување со земјата во која е резидент примателот на приходот.

Состојбата на буџетските приходи од задржан данок на приход платен на странски правни лица е следна:

Задржан данок на видови приходи платени на странски правни лица	2013	2012	2011	2013/12	2013/11
Дивиденди	521,046,521	283,295,739	259,908,892	183.92	200.47
Камати	93,459,753	153,334,586	142,411,245	60.95	65.63
Авторски хонорар	48,213,762	39,750,330	35,914,048	121.29	134.25
Забавни или спортски активности кои се вршат во РМ	2,455,634	958,762	436,128	256.13	563.05
Менаџмент, консалтинг, финансиски услуги, услуги на истражување	64,406,093	139,226,521	-2,748,460	46.26	-2,343.35
Закуп на подвижни ствари и недвижности во РМ	134,407	85,362	86,833	157.46	154.79
Осигурителни премии за осигурување / реосигурување од ризици во РМ,	63,153	47,165	166,706	133.90	37.88
Телекомуникациски услуги помеѓу РМ и странска држава	41,383,439	58,295,849	38,890,682	70.99	106.41
Вкупно уплати	771,162,851	674,995,675	475,066,074	114.25	162.33

- Во 2013 година во однос на 2012 година, по основ на задржан данок платен е повисок износ за 14.25 процентни поени, додека во однос на 2011 година поголем износ за 62,33 процентни поени.
- 67,57% од данокот на приходите на странските правни лица во РМ се остварени од дивиденди. Во 2013 година задржаниот данок по овој основ покажува зголемување за 83,92% во однос на 2012 година, а во однос на 2011 година зголемувањето изнесува 100,47%.
- 12,12% од данокот на приходите на странските правни лица во РМ се остварени од камати. Во 2013 година задржаниот данок по овој основ во однос на 2012 година покажува намалување за 39,05%, а во однос на 2011 година намалување за 34,37%.
- 8,35% од задржаниот данок се однесува на данок на приходи од менаџмент, консалтинг, финансиски услуги и услуги на истражување и развој и во однос на 2012 година искажува намалување за 53,74%, а во однос на 2011 година, кога враќањето на овој данок е повисоко од плаќањето за 2,748,460 денари, големо зголемување од 2,243,35%.
- 6,25% од данокот произлегува од данок на приходи на странски правни лица од авторски хонорари и во 2013 година во однос на 2012 година е поголем за 21,29%, а во однос на 2011 година зголемувањето изнесува 34,25%.
- 5,37% од задржаниот данок се однесува на данок на приходи од телекомуникациски услуги и во 2013 година во однос на 2012 година бележи пад од 29,01%, а во однос на 2011 година, пораст од 6,41%.

Данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката (ДД-ИД)

До 31.12.2013 година поднесени се 5,450 пријави со следните искажани податоци:

- Вкупниот износ за исплати на дивиденди, аванси на дивиденди и на други исплати / распределби од добивката од сите извори на капиталот независно од годината на остварувањето, распределени кон сите приматели на распределбите (домашни и странски правни лица, домашни и странски физички лица) изнесува 23,499,363,408 денари.
- Износот за исплати на дивиденди, аванси на дивиденди и на други исплати / распределби од добивката, од извори по 01/01/2009 година, изнесува 20,712,197,552 денари (88,14% од вкупните распределби).


- Износот на распределбите кој не се пресметува во основата на оданочување изнесува 11,147,757,637 денари и истиот претставува 47,44% од вкупно распределениот износ (23,499,363,408 денари). Во неговата структура, 2,787,165,856 денари (11,86%) се однесуваат на распределби на акумулирани добивки и на слободни резерви остварени до 2008 година, кога беше во примена друг режим на оданочување, додека износот од 8,360,591,781 денари (40,37%) се однесува на распределени добивки и слободни резерви кон домашн правни лица.
- Основицата за оданочување изнесува 12,351,605,771 денари и истата претставува 52,56% од вкупните распределби, односно 59,63% од добивката остварена по 01.01.2009 година.
- Износот на пресметаниот данок пред намалување изнесува 1,372,348,620 денари (стапка од 11,11%).
- Даночните намалувања од 10,980,459 денари претставуваат 0,80% од вкупниот износ на пресметаниот данок.
- Утврдениот данок за исплата по намалувањата изнесува 1,361,368,161 денари и истиот претставува 5,79% од вкупно распределениот износ од 23,499,363,408 денари, односно 6,57% од распределените добивки остварени по 01.01.2009 година - ефективна даночна стапка.

Опис	Износ
Вкупни исплати/распределби	23,499,363,408
Вкупни распределби по 01/01/2009	20,712,197,552
% учество	88,14%
Добивка до 31/12/2008	2,787,165,856
% учество	11,86%
Распределба кон правни лица	8,360,591,781
Износ кој не влегува во даночна основа	11,147,757,637
% учество	47,44%
Даночна основа пред намалување	12,351,605,771
% учество	59,63%
Пресметан данок	1,372,348,620
Ослободувања/олеснувања	6,069,508
Друштва со посебен даночен статус	4,910,951
Вкупно ослободувања	10,980,459
% учество	0,80
Утврден данок	1,361,368,161
Учество во вкупни распределби	5,79%
Учество во распределби по 01/01/2009	6,57%
Број на пријави	5,450

ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД

Во 2013 година, остварен е вкупен приход на персоналниот данок на доход од 10,254,731,774 денари. Овој износ е:

- ⬇ 0,92% во однос на планираниот од 10,350,000,000 денари
- ⬆ 7,35% во однос на остварениот во 2012 година во износ од 9,553,436,551 денари
- ⬆ 7,80% во однос на остварениот во 2011 во износ од 9,512,807,537 денари
- ⬆ 15,58% во однос на остварениот во 2010 во износ од 8,872,248,806 денари



	План 2013	Наплата				Индекс: Нап/Пл 13	Индекс: 2013/2012
		2013	2012	2011	2010		
ПДД приход	10,350,000,000	10,254,731,774	9,553,436,551	9,512,807,537	8,872,248,806	99.08	107.34

	РД Скопје	РД Битола	РД Тетово	РД Штип	РД Кавадарци	ДГДО	Вкупно
ПДД	4,830.55	968.04	533.06	1043.33	443.3	2,436.44	10,254.73
Учество%	47.11	9.44	5.20	10.17	4.32	23.76	100.00


4,830.55 милиони денари или 47,11% од приходите од персонален данок на доход се остварени во РД Скопје, 2,436.44 милиони денари или 23,76% се остварени во ДГДО, додека останатите регионални дирекции оствариле 2,987.73 милиони денари или 29,14%.



Структура

Вид на приход	2013	Структура (%)	2012	2011	2010	Индекс 2013/12
Плати и други лични примања	7,267,289,209	70.87	6,854,982,577	6,782,167,563	6,533,193,331	106.01
Данок на пензиски надомест на доброволен пензиски фонд	-268,032	0.00	-463,388	0		57.84
Договор за дело	854,917,300	8.34	823,730,884	781,544,872	742,495,551	103.79
Земјоделство и шумарство	167,154,288	1.63	130,688,593	119,586,959	66,421,807	127.90
Самостојна дејност	125,329,430	1.22	108,327,062	83,791,971	73,678,057	115.70
Имот и имотни права	397,338,622	3.87	369,565,583	357,077,834	323,092,640	107.52
Авторски и права од индустриска сопственост	235,638,766	2.30	237,284,068	245,837,050	237,760,126	99.31
Капитал	656,451,345	6.40	538,229,211	519,509,074	425,894,223	121.97
Капитални добивки	23,892,429	0.23	25,944,479	38,833,091	50,016,548	92.09
Игри на среќа и други наградни игри	52,513,878	0.51	33,778,009	36,051,545	29,520,233	155.47
Други видови приходи	167,889,334	1.64	199,610,782	247,733,419	139,017,651	84.11
Годишно решение на УП	242,267,126	2.36	299,710,907	214,987,915	179,501,432	80.83
Камата за ненавремено плаќање на ПДД	44,282,689	0.43	59,065,755	71,307,572	51,641,320	74.97
Неоданочен приход	20,035,390	0.20	-127,017,969	14,378,674	20,015,891	-15.77
ВКУПНО	10,254,731,774	100.00	9,553,436,551	9,512,807,537	8,872,248,806	107.34

Во структурата на персоналниот данок на доход најзначаен е износот на данокот на “плати и други лични примања од работен однос”, кој во вкупниот износ учествува со 70,87%, додека данокот од сите други извори учествува со 29,13%. Иако во 2013 година учеството на оваа категорија во вкупно наплатениот данок е пониско од учеството во 2012 година за 0,88 процентни поени, истовремено покажува зголемување во апсолутен износ за 412,306,632 денари или за 6,01% споредено со 2012 година.



Годишен персонален данок на доход (ПДД-ГДП)

Во 2013 се примени и обработени 174,183 доброволни Годишни даночни пријави за персонален данок на доход на остварените приходи во 2012 година (ПДД-ГДП), службено се изготвени 63,822 пријави за лицата кои не ги поднеле доброволно, а службите во УЈП констатирале дека постои основ за нивно поднесување и извршени се 237,399 утврдувања на состојбите (173,577 по доброволно поднесени пријави и 63,822 по службени пријави).

По извршените утврдувања на состојбите во 237,399 пријави констатиран е пријавен бруто приход од 96,189,701,330 денари. Изготвени се 235,909 решенија во кои е утврден износ на бруто приходи од 95,915,950,386 денари, од кои 173,090 решенија се изготвени врз основа на доброволно поднесените даночни пријави со утврден бруто приход од 82,322,587,520 денари, а на 62,819 даночни обврзници УЈП им донела решение за службено утврдување на годишен персонален данок, со утврден бруто приход од 13,593,362,866 денари.

Поле	ВИД НА ПРИХОД	Број пријави	Бруто приход
1	Плата и надоместоци од плата	161,400	62,117,788,664
2	Дополнителни примања од работен однос	79,113	3,002,170,498
3	Пензии	22,143	3,995,007,995
4	Примање на членовите и на органите на управување	4,789	682,876,305
5	Примања на функционери, пратеници, советници	1,619	200,960,616
6	Надоместоци на судии поротници, вешти лица и стечајни управници	2,139	98,232,764
7	Надоместоци на членови на МАНУ	314	46,889,366
8	Договор за повремено вршење на услуги	100,617	7,851,902,544
9	Приходи од имот и имотни права	22,042	5,036,360,947
10	Авторски права и права од индустриска сопственост	25,237	3,842,924,085
11	Дивиденди и учество во добивката	27,245	5,750,395,999
12	Камати	81	38,802,659
13	Добивки од игри на среќа и други наградни игри	2,607	216,244,824
14	Други приходи по одбивка	13,700	724,043,361
15	Други приходи	2,526	484,458,539
16	Нето приход од СВД	2,410	1,457,304,116
17	Земјоделска дејност според паушално утврден приход	300	26,615,548
18	Капитални добивки	362	616,722,500
Вкупно утврдени од пријавените бруто приходи		237,399	96,189,701,330

Персоналниот данок на доход од самостојно вршење на дејност

Утврдувањето на состојбите е извршено на 12,645 даночни пријави од самостојни вршители на дејност, при што е утврдена даночната основа од 3,986,051,064 денари. По извршените даночни намалувања и олеснувања во износ од 1,051,765,613 денари и намалувања на утврдениот данок од 59,852,924 денари, утврдена е даночна обврска во износ од 263,526,926 денари, која е платена во текот на годината преку аконтации во износ од од 81,697,401 денари, останува обврската за доплата на данокот во износ од 182,228,550 и за поврат на повеќе платен данок од -392,025 денари.

Поле	Опис	Број на утврдувања	Износ
	Вкупен број на утврдувања	12,645	
1	Даночна основа (+)	12,561	3,986,051,064
-1	Даночна основа (-)	19	-614,961
2	Намалување на ДО	12,249	1,051,765,613
3	Вложување средства	132	19,378,933
4	Вложување возила	47	4,236,055
5	Лично ослободување	12,186	1,015,085,305
6	Други ослободувања	53	13,716,566
7	Даночна основа по намалување (+)	12,504	2,934,377,883
8	Персонален данок (ПДД)	12,487	293,437,340
9	Намалување на ПДД	1,777	29,910,414
11	Намалување за фискална опрема	302	3,326,590
12	Намалување по други основи	1,480	26,615,920
13	ПДД по намалување	11,039	263,526,926
14	Платени аконтации на ПДД	2,291	81,697,401
15	ПДД за доплата (+)	10,455	182,228,550
-15	ПДД за поврат (-)	113	-392,025

Персонален данок на доход на паушално утврден приход

За 2,232 самостојни вршители на дејност, Управата за јавни приходи на даночна основа - паушално утврден нето приход во износ од 394,114,212 денари и применето даночно олеснување во износ од 171,701,107 денари, утврди годишен персонален данок во износ од 20,585,340 денари.

	2012	2011	2010	Индекс 2012/11	Индекс 2012/10
Број на обврзници - паушалисти	2,232	3,051	2,341	73.16	95.34
Годишен приход	394,114,212	420,120,245	346,320,211	93.81	113.80
Даночно олеснување	171,701,107	172,612,206	148,604,309	99.47	115.54
ПДД	20,585,340	22,400,817	17,241,217	91.90	119.40

Персонален данок на доход на паушално утврден приход од земјоделска дејност

На даночните обврзници кои остваруваат приходи од земјоделска дејност кои годишно не го надминуваат износот од 1,300,000 денари, по доброволно поднесените 30,503 даночни пријави за остварен приход од 4,450,250,969 денари и применети законски даночни ослободувања, им е утврден персонален данок од 81,024,205 денари.

Во постапка на утврдување на даночните обврски по поднесените Годишни извештаи на откупувачите на земјоделски производи (ПДД-ГИ/ОЗП) извршено е службено дозадолжување во 14,289 случаи за остварен, но нецелосно пријавен приход од 1,347,609,465 денари по што е допресметан ПДД во износ од 29,188,288 денари и службено утврдување во 47,518 случаи на непријавени приходи од вршење земјоделска дејност во износ од 6,875,537,106 денари на кои е пресметан ПДД во износ од 137,512,629 денари.

	Решенија	Приход	ПДД
Доброволно поднесени	30,503	4,450,250,969	81,024,205
Утврдена промена	14,289	1,347,609,465	29,188,288
Службено утврдени	47,518	6,875,537,106	137,512,629
Вкупно	92,310	12,673,397,540	247,725,122

ИНТЕГРИРАНА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК И СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

Во 2013 година, остварен е вкупен приход по основ на социјални придонеси од плата во износ од 50,309,923,310 денари. Овој износ е:

- 0,34% во однос на планираниот од 50,480,790,000 денари
- 8,68% во однос на остварениот во 2012 година во износ од 46,293,166,585 денари
- 10,86% во однос на остварениот во 2011 година во износ од 45,383,270,872 денари
- 9,93% во однос на остварениот во 2010 година во износ од 45,766,083,967 денари

Социјални придонеси	План		Наплата			Индекс:			
	2013	2013	2012	2011	2010	3/2	3/4	3/5	3/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППИО	28,561,570,000	28,717,111,564	27,759,025,025	27,015,282,995	26,447,318,818	100.54	103.45	106.30	108.58
ПЗО	20,119,220,000	19,793,028,303	16,789,296,533	16,669,820,908	17,667,359,993	98.38	117.89	118.74	112.03
ПОН	1,800,000,000	1,799,783,443	1,744,845,028	1,698,166,969	1,651,405,156	99.99	103.15	105.98	108.98
Вкупно	50,480,790,000	50,309,923,310	46,293,166,585	45,383,270,872	45,766,083,967	99.66	108.68	110.86	109.93

Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување


Во 2013 година остварени се приходи од ППИО во износ од 28,717,111,564 денари. Овој износ е:

- 0,54%, или во апсолутен износ за 155,541,564 денари во однос на планираниот од 28,561,570,000 денари
- 3,45%, или во апсолутен износ за 958,086,539 денари во однос на остварениот во истиот период 2012 година од 27,759,025,025 денари
- 6,30%, или во апсолутен износ од 1,701,828,569 денари од остварениот во 2011 од 27,015,282,995 денари
- 8,58%, или за 2,269,792,746 денари од остварениот во 2010 година во износ од 26,447,318,818 денари

Придонеси за здравствено осигурување

Во 2013 година остварени се приходи од ПЗО во износ од 19,793,028,303 денари. Овој износ е:

- 1,62%, или за 326,191,697 денари во однос на планираниот од 20,119,220,000 денари
- 17,89%, или за 3,003,731,770 денари во однос на остварениот во 2012 од 16,789,296,533 денари
- 18,74%, или за 3,123,207,395 денари во однос на остварениот во 2011 од 16,669,820,908 денари
- 12,03%, или за 2,125,668,310 денари во однос на наплатениот во 2010 од 17,667,359,993 денари



Придонеси за осигурување во случај на невработеност


Во 2013 година остварени се приходи од ПОН во износ од 1,799,783,443 денари. Овој износ е:

- 0,01%, или за 216,557 денари во однос на планираниот од 1,800,000,000 денари
- 3,15%, или за 54,938,415 денари во однос на остварениот во 2012 од 1,744,845,028 денари
- 5,98%, или за 101,616,474 денари од остварениот во 2011 од 1,698,166,969 денари
- 8,98%, или за 148,378,287 денари од остварениот во 2010 година од 1,651,405,156 денари

Од вкупно наплатените социјални придонеси од плата кои се плаќаат на сметките за интегрирана наплата на задолжителни социјални придонеси од бруто-плата, 51,82% се наплатени во Регионалната дирекција Скопје, 18,36% од големите даночни обврзници кои се администрираат преку ДГДО и 29,83% од исплатителите на плати и индивидуалните обврзници од останатите регионални дирекции.

Опис	Вкупно	Скопје	Битола	Тетово	Штип	Кавадарци	ДГДО
ППИО	28,717.11	12,442.80	2,996.58	1,829.67	3,779.63	1,433.86	6,234.57
	100	43.33	10.43	6.37	13.16	4.99	21.71
ПЗО	19,793.03	12,860.69	1,294.67	783.91	1,638.72	613.03	2,602.00
	100	64.98	6.54	3.96	8.28	3.10	13.15
ПОН	1,799.78	768.64	189.14	113.46	239.42	89.46	399.67
	100	42.71	10.51	6.30	13.30	4.97	22.21
Вкупно	50,309.92	26,072.14	4,480.38	2,727.04	5,657.77	2,136.35	9,236.24
Учество %	100.00	51.82	8.91	5.42	11.25	4.25	18.36

Во 2013 година расте бројот на исплатители на плата кои подигнале код за електронско поднесување на пресметката и од 74,076 исплатители во месец декември 2012, достигнува до 74,996 во месец декември 2013 година, иако сите не исплаќале плати.



Поднесени пресметки за бруто-плата во 2013 година (МПИН)

Во периодот јануари-декември 2013 година, исплатителите на плата-правни лица, самостојни вршители на дејност и паушалисти поднеле пресметки за бруто-плата за месец декември 2012 година, за месеците од јануари до ноември 2013 година, аконтативни пресметки за месец декември 2013 година и 2.833 задоцнети пресметки за месеците од 2009 година за просечно месечно 252 вработени лица, 3,550 задоцнети пресметки за месеците од 2010 година за просечно месечно 358 вработени лица, 4,601 пресметки за месеците од јануари до ноември 2011 година за просечно месечно 462 вработени лица и 15,910 пресметки за месеците од 2012 година за просечно месечно 3,390 вработени лица, односно задоцнето се поднесени пресметки за 50,160 поединечни плати. Треба да се има во предвид и фактот дека во текот на месец декември 2012 година, 42,045 исплатители (правни лица и вршители на дејност, без паушалисти) поднеле аконтативни пресметки за месец декември 2012 за 218,449 вработени лица, со што вкупниот број на поднесени и прифатени пресметки за месец декември 2012 изнесува 66,261 пресметки за 494,951 вработени лица.

Месец	Исплатители	Вработени
12.2012	24,216	276,502
01.2013	86,682	513,908
02.2013	86,885	514,647
03.2013	87,145	517,118
04.2013	87,660	520,393
05.2013	87,660	521,862
06.2013	87,798	524,044
07.2013	87,838	526,878
08.2013	87,835	525,328
09.2013	88,318	527,540
10.2013	87,079	524,234
11.2013	86,770	521,625
12.2013	68,617	286,464
3а 2009	2,833	50,160 поединечни плати
3а 2010	3,550	
3а 2011	4,601	
3а 2012	15,910	

Институции на Република Македонија (ФЗОМ, АВРМ, ФПИОМ и други органи во надлежност), кои согласно законот претставуваат исплатители, односно обврзници за пресметување и уплата на придонеси, надоместоци, плати, пензии за посебни категории на обврзници ("Специфични категории на обврзници"), во извештајниот период доставиле 12,667 пресметки за месеците декември 2012 - ноември 2013 година и 2,909 закаснети пресметки (за периодот 01/2009 до 11/2012).

Месеци	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	Исплатители	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
	Пресметки	9	15	8	9	7	7	10	7	7	5	4
2010	Исплатители	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
	Пресметки	4	10	11	11	11	10	12	12	13	11	11
2011	Исплатители	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Пресметки	16	22	25	27	23	23	36	32	32	36	39
2012	Исплатители	2	2	3	3	3	3	4	6	7	13	89
	Пресметки	53	61	74	77	84	109	137	187	282	482	1,286
2013	Исплатители	96	28	25	27	28	30	29	30	30	31	0
	Пресметки	1,291	1,191	1,143	1,105	1,110	1,139	1,113	1,036	941	815	0

Со поднесените и прифатени МПИН од страна на правните лица, вршителите на дејност и паушалците пријавени се бруто плати во вкупен износ од 156,546,742,210 денари, нето плати во износ од 108,194,606,324 денари и ПДД и придонеси во износ од 49,513,391,842 денари. Институциите кои се јавуваат како исплатители на придонеси и ПДД на надоместоци или без надоместоци, во поднесените пресметки во периодот јануари-декември искажале пресметани јавни давачки во износ од 8,631,188,991 денари, односно, во сите пресметки искажани се ПДД и социјални придонеси од плата во вкупен износ од 58,144,580,833.

БРУТО ПЛАТА	Правни лица	СВД	Основица -паушал	Вкупно	Структура%
РД Скопје	64,082,665,131	1,386,013,654	289,881,111	65,758,559,896	42.01%
РД Битола	15,639,464,250	502,230,133	970,920,694	17,112,615,077	10.93%
РД Тетово	9,405,467,874	655,031,836	356,683,249	10,417,182,959	6.65%
РД Штип	19,416,331,460	769,589,318	1,146,141,179	21,332,061,957	13.63%
Кавадарци	7,262,632,397	460,722,507	295,469,002	8,018,823,906	5.12%
ДГДО	33,907,498,415	0	0	33,907,498,415	21.66%
Вкупно	149,714,059,527	3,773,587,448	3,059,095,235	156,546,742,210	100.00%
Учество (%)	95.64%	2.41%	1.95%	100.00%	
НЕТО ПЛАТА	Правни лица	СВД	Основица паушал	Вкупно	Структура%
РД Скопје	44,011,252,959	994,698,793	266,280,143	45,272,231,895	41.84%
РД Битола	10,688,551,295	363,623,890	894,589,437	11,946,764,622	11.04%
РД Тетово	6,461,547,730	468,232,722	332,652,275	7,262,432,727	6.71%
РД Штип	13,330,635,994	549,305,168	1,066,954,955	14,946,896,117	13.81%
Кавадарци	4,990,738,874	332,126,087	269,688,402	5,592,553,363	5.17%
ДГДО	23,173,727,600	0	0	23,173,727,600	21.42%
Вкупно	102,656,454,452	2,707,986,660	2,830,165,212	108,194,606,324	100.00%
Учество (%)	94.88%	2.50%	2.62%	100.00%	
ПДД и придонеси	Правни лица	СВД	Паушал	Вкупно	Структура%
РД Скопје	20,687,266,264	392,784,715	27,629,000	21,107,679,979	42.63%
РД Битола	4,978,298,376	139,530,406	114,607,179	5,232,435,961	10.57%
РД Тетово	2,957,132,077	187,527,474	40,786,676	3,185,446,227	6.43%
РД Штип	6,096,705,732	220,166,083	130,155,941	6,447,027,756	13.02%
Кавадарци	2,280,756,694	128,986,690	36,734,606	2,446,477,990	4.94%
ДГДО	11,094,323,929	0	0	11,094,323,929	22.41%
Вкупно	48,094,483,072	1,068,995,368	349,913,402	49,513,391,842	100.00%
Учество (%)	97.13%	2.16%	0.71%	100.00%	
Вкупно ПЛ+СВД+Паушалци				49,513,391,842	84.956%
Институции				8,630,696,462	99.99% 14.844%
Владини политики				492,529	0.01% 0.001%
Вкупно институции и владини политики				8,631,188,991	100.00% 14.84%
ВКУПНО				58,144,580,833	100.00%
Учество (%)	82.715%	1.839%	0.602%	14.844%	0.001% 100.00%

Исплатена бруто-плата

Во периодот јануари-декември 2013 година се исплатени плати во законскиот рок за месец декември 2012, за јануари-ноември 2013 година, аконтативно се исплатени плати за месец декември 2013 година, но и задоцнето се исплатени плати по месечни пресметки за месеци од 2009, 2010, 2011 и за јануари-ноември 2012 година. Во вкупно исплатените плати за месец декември 2012 година, треба да се земат во предвид и аконтативно исплатените плати за месец декември 2012 до 31/12/2012 година од 24,423 исплатители за 112,327 вработени, во бруто износ од 3,344,092,471 денари, нето износ од 2,341,196.324 денари и вкупен износ на придонеси и ПДД од 1,042,599,958 денари.

За 2009 година задоцнето се исплатени плати по 3,841 пресметки за просечен месечен број на 342 вработени, за 2010 година по 4,663 пресметка за просечно месечно 448 вработени, за 2011 по 8,412 пресметки за просечен месечен број на 864 вработени и за месеците јануари-ноември 2012 по 49,918 пресметки за просечен месечен број на 9,172 вработени лица, односно задоцнето се исплатени 120,733 поединечни плати.

Месец	Исплатители	Вработени
Аконтативни	24,423	112,327
12.2012	52,656	383,513
01.2013	74,335	490,331
02.2013	74,520	491,087
03.2013	74,011	492,257
04.2013	74,209	495,277
05.2013	73,869	496,523
06.2013	73,580	497,938
07.2013	73,129	499,657
08.2013	72,413	496,889
09.2013	72,051	495,352
10.2013	68,110	486,502
11.2013	63,605	469,111
12.2013	25,094	120,733 исплатени поединечни плати
3а 2009	3,841	
3а 2010	4,663	
3а 2011	8,412	
3а 2012	49,918	

Во периодот јануари-декември 2013 од страна на институциите кои согласно закон исплаќаат социјални придонеси и ПДД на пензии, боледувања и други надоместоци или без надоместоци, исплатени се социјални придонеси и ПДД по следните пресметки:

За месеци		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	Исплатители	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Пресметки	7	11	7	6	7	7	7	6	6	5	4	5
2010	Исплатители	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Пресметки	5	10	11	11	11	11	12	12	12	10	11	11
2011	Исплатители	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Пресметки	16	18	25	27	25	23	32	29	29	34	33	38
2012	Исплатители	2	2	2	2	2	2	2	3	4	6	19	94
	Пресметки	46	52	62	72	84	110	145	191	299	509	820	1171
2013	Исплатители	93	27	24	26	27	29	28	28	27	31	38	2
	Пресметки	1178	1085	1057	1034	1008	1049	1002	966	868	716	388	2

Во периодот јануари-декември 2013 година, од страна на сите категории исплатители, исплатени се цели плати кои се однесуваат на месеците од 2009, 2010, 2011 година и за месеците јануари-декември 2012 година за кои се истечени законските рокови за плаќање, за месец декември 2012 година и јануари-ноември 2013 година и аконтативните исплати за месец декември 2013 година, во следните износи: бруто-плати односно бруто основици во износ од 152,376,581,973 денари, нето-плати односно нето основици во износ од 105,114,075,558 денари и јавни давачки во износ од 56,769,212,585 денари, од кои:

✓ ППИО во износ од 28,262,488,369 денари

✓ ПЗО во износ од 19,753,449,580 денари

✓ ПОН во износ од 1,799,563,316 денари

✓ ПДД во износ од 6,953,711,320 денари

Од вкупниот износ на платени давачки (56,769,212,585 денари), 48,253,405,302 денари (85%) се однесуваат на платени социјални придонеси и ПДД од страна на исплатителите правни лица, вршителите на дејност и паушалците, додека 8,515,807,283 денари (15%) се платени од страна на институциите и носителите на владини политики.

По категории исплатители, исплатени се:

✓ **од правни лица** - бруто плати во износ од 146,783,929,073 денари, нето плати во износ од 100,660,127,893 денари и јавни давачки во износ од 47,020,740,397 денари;

✓ **од вршители на дејност** - бруто плати во износ од 3,599,292,666 денари, нето плати во износ од 2,582,102,053 денари и јавни давачки во износ од 1,019,106,222 денари;

✓ **од вршители на дејност - паушалисти** - платени се јавни давачки во износ од 213,558,683 денари пресметани на бруто основица од 1,993,360,234 денари и нето основица во износ од 1,871,845,612 денари;

✓ **од останати категории исплатители (институции)** - платени се јавни давачки во износ од 8,515,807,283 денари, од кои ПЗО изнесува 7,940,620,568 денари (93,25%), ППИО изнесува 449,892,103 денари (5,28%), ПДД изнесува 99,367,217 денари (1,17%) и ПОН изнесува 25,927,395 денари (0,30%).

Бруто-плати					
	Правни лица	СВД	СВД паушал -основица	Вкупно	Структура %
РД Скопје	62,538,927,067	1,320,365,521	174,151,769	64,033,444,357	42.02
РД Битола	15,095,190,714	477,539,002	662,920,271	16,235,649,987	10.65
РД Тетово	9,176,064,553	627,931,846	233,409,283	10,037,405,682	6.59
РД Штип	19,099,165,544	736,711,127	717,903,327	20,553,779,998	13.49
РД Кавадарци	7,110,518,282	436,745,170	204,975,584	7,752,239,036	5.09
ДГДО	33,764,062,913			33,764,062,913	22.16
Вкупно	146,783,929,073	3,599,292,666	1,993,360,234	152,376,581,973	100.00
	96.33%	2.36%	1.31%	100.00%	
Нето-плати					
	Правни лица	СВД	СВД паушал -основица	Вкупно	Структура %
РД Скопје	42,959,890,808	946,996,819	158,622,037	44,065,509,664	41.92
РД Битола	10,320,954,691	345,574,455	622,554,055	11,289,083,201	10.74
РД Тетово	6,305,130,119	448,796,074	214,308,262	6,968,234,455	6.63
РД Штип	13,115,630,331	525,804,951	686,453,919	14,327,889,201	13.63
РД Кавадарци	4,888,985,050	314,929,754	189,907,339	5,393,822,143	5.13
ДГДО	23,069,536,894			23,069,536,894	21.95
Вкупно	100,660,127,893	2,582,102,053	1,871,845,612	105,114,075,558	100.00
Учество (%)	95.76%	2.46%	1.78%	100.00%	
ПДД и придонеси					
	Правни лица	СВД	СВД паушал	Вкупно	Структура %
РД Скопје	20,135,784,375	374,145,806	18,445,453	20,528,375,634	42.54
РД Битола	4,792,995,443	132,649,273	71,286,733	4,996,931,449	10.36
РД Тетово	2,881,424,458	179,779,034	29,080,252	3,090,283,744	6.40
РД Штип	5,989,010,447	210,469,600	70,883,839	6,270,363,886	12.99
РД Кавадарци	2,228,168,047	122,062,509	23,862,406	2,374,092,962	4.92
ДГДО	10,993,357,627			10,993,357,627	22.78
Вкупно	47,020,740,397	1,019,106,222	213,558,683	48,253,405,302	100.00
Учество (%)	97.45%	2.11%	0.44%	100.00%	
Вкупно ПЛ+СВД+Паушал				48,253,405,302	85.00%
Други категории				8,515,807,283	15.00%
ВКУПНО				56,769,212,585	100.00%
Учество на придонеси (%)					
Правни лица	СВД	Паушалисти	Институции		
82.83%	1.80%	0.38%	15.00%		

Само 1,10% од бруто платите и 1,04% од социјалните придонеси и персоналниот данок од плати кои се исплатени во текот на 2013 година од страна на исплатителите правни лица, вршители на дејност, паушалисти и институции, се однесуваат на задоцнето исплатени плати за месеците од 2009, 2010, 2011 и 2012 година. Воглавно, платите кои се исплатени во 2013 година се однесуваат на месец декември 2012 година и на месеците од тековната година, дури и кога истите биле исплатувани со задоцнување од одреден број на денови во однос на законските рокови.

ПРИДОНЕСИ И ПДД				
	Бруто	Правни лица, СВД, паушалисти	Институции	ВКУПНО
2009 -2011	209,187,734	71,455,795	1,663,086	73,118,881
01-11/2012	1,467,098,233	429,713,962	245,638,951	675,352,913
12/2012	9,226,229,525	2,931,981,645	758,238,603	3,690,220,248
01/2013	12,482,718,065	3,955,578,821	689,166,265	4,644,745,086
02/2013	12,313,725,429	3,900,389,748	706,195,197	4,606,584,945
03/2013	12,522,228,395	3,954,164,547	735,552,760	4,689,717,307
04/2013	12,532,146,410	3,968,371,566	675,986,661	4,644,358,227
05/2013	12,740,224,805	4,035,172,193	687,838,667	4,723,010,860
06/2013	12,653,275,343	4,005,538,129	696,978,293	4,702,516,422
07/2013	12,690,825,665	4,019,099,693	702,747,418	4,721,847,111
08/2013	12,636,106,306	4,015,396,800	705,253,733	4,720,650,533
09/2013	12,592,972,340	3,995,752,598	718,130,132	4,713,882,730
10/2013	12,599,080,941	4,002,545,680	685,904,235	4,688,449,915
11/2013	12,214,236,941	3,880,872,932	506,499,018	4,387,371,950
12/2013	3,496,525,841	1,087,371,193	14,264	1,087,385,457
ВКУПНО	152,376,581,973	48,253,405,302	8,515,807,283	56,769,212,585


Вкупно исплатените јавни давачки од страна на исплатителите-правни лица, вршители на дејност, паушалисти и институции специфицирани по видови на јавни давачки се:

	ПЗО	ПОН	ППИО	ПДД	Вкупно	Учество (%)
Правни лица	11,413,096,240	1,756,280,603	27,034,090,473	6,817,273,081	47,020,740,397	82.83%
СВД	291,608,629	17,355,318	673,071,253	37,071,022	1,019,106,222	1.80%
Паушалисти	108,124,143	0	105,434,540	0	213,558,683	0.38%
Институции	7,940,620,568	25,927,395	449,892,103	99,367,217	8,515,807,283	15.00%
ВКУПНО	19,753,449,580	1,799,563,316	28,262,488,369	6,953,711,320	56,769,212,585	100.00%

Вкупно исплатените јавни давачки од страна на исплатителите-правни лица, вршители на дејност, паушалисти по Регионални дирекции на УЈП каде се лоцирани исплатителите се:

	РД Скопје	РД Битола	РД Тетово	РД Штип	РД Кавадарци	ДГДО	Вкупно	Учество (%)
ПЗО	4,894,354,088	1,292,083,954	782,345,726	1,635,441,155	611,803,692	2,596,800,397	11,812,829,012	24.48%
ПОН	742,622,746	189,112,465	113,442,477	239,387,578	89,451,545	399,619,110	1,773,635,921	3.68%
ППИО	11,795,927,527	2,949,136,402	1,800,700,801	3,719,798,434	1,411,162,146	6,135,870,956	27,812,596,266	57.64%
ПДД	3,095,471,273	566,598,628	393,794,740	675,736,719	261,675,579	1,861,067,164	6,854,344,103	14.20%
ВКУПНО	20,528,375,634	4,996,931,449	3,090,283,744	6,270,363,886	2,374,092,962	10,993,357,627	48,253,405,302	100.00%
Учество (%)	42.54	10.36	6.40	12.99	4.92	22.78	100.00	

Вкупно исплатените јавни давачки од плата од сите категории исплатители во 2013 година во износ од 56,769,212,585 денари, а соодветно распределени на 591,515 поединечни обврзници - корисници на придонесите според припадноста на територијата на која се наоѓа нивното живеалиште, групирани по регионални дирекции, покажуваат поинаква распределба, но повторно значително највисок износ е исплатен во РД Скопје (36,058,857,078 денари) со учество од 63,52%, РД Штип учествува со 13,32%, РД Битола со 10,87%, РД Тетово со 6,45% и РД Кавадарци со 5,83% во вкупниот износ на исплатени плати.



	Број на корисници	ПЗО	ПОН	ППИО	ПДД	Вкупно	Учество (%)
РД Скопје	205,018	14,597,919,228	1,077,108,247	16,939,003,322	3,444,826,281	36,058,857,078	63.52%
РД Битола	116,215	1,510,224,910	216,671,221	3,368,980,407	1,076,618,092	6,172,494,630	10.87%
РД Тетово	62,746	908,859,098	122,142,018	1,937,098,226	695,602,368	3,663,701,710	6.45%
РД Штип	148,642	1,917,729,145	267,545,295	4,192,092,370	1,187,082,962	7,564,449,772	13.32%
РД Кавадарци	64,524	818,717,199	116,096,535	1,825,314,044	549,581,617	3,309,709,395	5.83%
ВКУПНО	591,515	19,753,449,580	1,799,563,316	28,262,488,369	6,953,711,320	56,769,212,585	100.00%

Може да се констатира дека 85,487 исплатители кои исплатиле барем еднаш плата или надоместоци на плата и надоместоци за други права, во текот на периодот јануари - декември 2013 година за 591,515 лица кои барем еднаш во текот на тој период примиле плата, надоместоци на плата и други примања на кои се плаќаат социјални придонеси ги платиле горенаведените придонеси и персонален данок во вкупен износ од 56,769,212,585 денари.

Структурата на исплатените плати по број на вработени лица кај исплатителот (правни лица и вршители на дејност кои исплатуваат плати за вработени лица), укажува на висок степен на уситнетост на носителите на економската активност. Во 2013 година, најголем број на исплатители кои исплатиле плати за декември 2012 и за месеците од јануари до ноември 2013 година, се од групите во кои се работно ангажирани 1 лице и од 2 до 10 лица. Ваквата структура на исплатените плати по број на вработени кај исплатителот е карактеристична за сите регионални дирекции со исклучок на ДГДО, каде најбројни се исплатителите со 101 до 1000 вработени.

Број на вработени	1	2-10	11-100	101-1.000	1.001-10.000	Над 10.000
Вкупно						
12/2012	20,229	22,779	3,534	516	19	1
01/2013	23,281	30,280	4,800	606	24	1
02/2013	23,155	30,293	4,806	610	24	1
03/2013	22,623	30,144	4,798	616	26	1
04/2013	22,416	30,268	4,833	624	26	1
05/2013	22,082	30,294	4,840	628	26	1
06/2013	21,835	30,236	4,881	629	26	1
07/2013	21,476	30,279	4,883	635	26	1
08/2013	21,037	30,146	4,830	631	27	1
09/2013	20,992	29,887	4,839	635	27	1
10/2013	20,482	29,430	4,832	626	27	1
11/2013	18,258	27,694	4,662	590	28	1
12/2013	3,387	8,754	1,471	101	6	0

Според висината на исплатените бруто-плати најголем дел на вработени се наоѓаат во групата на плати со висина помеѓу 15.298 до 183.570 денари, што претставува бруто основица помеѓу најниската и највисоката основица за пресметка на придонеси. По ова следуваат групите со висина на плата меѓу 11.400 до 15.297 денари, што претставува бруто основица на која се пресметува ПДД до износот на најниска основица за пресметка на придонеси и меѓу 1 до 11.399 денари каде бруто основицата за пресметка на ПДД е нула (0) денари, потоа групата со нула (0) денари и групата со над 183,570 денари, што претставува бруто основица повисока од највисоката основица за пресметка на придонеси.

Висина на исплатена бруто-плата	0 денари	1-11 399	11 400 – 15 297	15 298 – 183 570	Над > 183 570
12/2012	9,612	31,306	63,490	275,990	469
01/2013	12,636	35,714	97,225	329,758	1,270
02/2013	11,902	35,801	100,373	326,762	1,236
03/2013	11,281	35,133	97,315	331,196	1,477
04/2013	10,599	36,070	97,248	333,305	1,254
05/2013	10,117	34,818	93,689	339,707	1,248
06/2013	9,875	33,241	97,606	338,737	1,301
07/2013	10,526	33,820	95,576	342,157	1,277
08/2013	11,283	33,973	96,226	338,650	1,207
09/2013	11,939	35,804	95,273	336,342	1,251
10/2013	10,727	32,430	91,907	339,711	1,214
11/2013	10,235	30,198	88,543	328,344	1,258
12/2013	1,791	5,794	16,955	81,247	927

СЕКОГАШ ЧЕКОР ПОНАПРЕД



За да ја оствариме основната цел на нашето постоење како институција, обезбедување средства за финансирање на функциите на државата за задоволување на општите и заедничките потреби, за да ја намалиме сивата економија и да ја прошириме базата за оданочување, работиме на подигнување на капацитетите на институцијата за успешно спроведување на законодавството и секоја година освојуваме нов дел од територијата.

Јакнење на институционалниот капацитет

Како основа и добра средина која го поттикнува спроведувањето и развојот на програмите за работа во УЈП, во 2013 година донесени се следните институционални документи:

- **“Стратешки приоритети на УЈП за периодот 2014-2016 година”** согласно кој, Управата за јавни приходи планира континуиран развој и надоградба на веќе воведените цели бидејќи тие се од таква природа која бара подолгорочно имплементирање. Во идниот период мерките се продолжуваат со истите или со нови активности, кои имаат за цел да го зајакнат капацитетот и да ја оспособат УЈП за темелно извршување на основните функции со нов квалитет кој се појавува како неопходност:
 - Понатамошен развој на административните капацитети за зголемување на функционалната способност на УЈП за спроведување на програмите и создавање на можности за трансформирање на сите капацитети за да одговори на потребите на даночните обврзници;
 - Секогаш по чекор напред во развојот на функциите на УЈП кои ќе обезбедат стабилно финансирање на функциите на државата заради задоволување на општите и заедничките потреби на сите граѓани;
 - Услужна ориентираност на УЈП кон даночните обврзници со што ќе ја обезбеди нивната доверба како професионална институција која е спремна да им помогне и ефикасно да ги решава даночните работи со што ќе обезбеди поголем степен на доброволно пријавување на даноците;
 - Грижата за вработените и создавањето на едуциран професионален кадар да овозможи УЈП да стане посакувано место за работа за луѓе со високи потенцијали кои ќе го вложат целиот свој капацитет во унапредувањето на работењето на УЈП, односно УЈП да представува организација на учење и знаење;
 - Етаблирањето на Даночната администрација во меѓународни рамки и размената на податоците и искуствата на меѓународно ниво што ќе го забрза процесот на модернизација на УЈП и изедначување со европските практики.

Следниот период ќе биде особено посветен на спроведување на организациски промени кои ќе овозможат продолжување и спроведување на модернизацијата на УЈП. Искуството од спроведувањето на интегрираната наплата на социјалните придонеси од плата и радиодифузната такса укажаа на потреба од зајакнато централизирано управување со овие области од работењето на УЈП преку Центар за интегрирана наплата на бруто плати и Центар за утврдување и наплата на радиодифузна такса, заради што е потребна промена и доградба на актите за организација и систематизација на институцијата.

Во исто време ќе се зајакнуваат евиденциите и ќе се воведува и електронско досие за даночните обврзници физички лица и за оние кои остваруваат стопански дејности - правни лица и самостојни вршители на дејност. Со цел на зајакнување на кохезионите сили внатре во УЈП и овозможување на транспарентност на работењето и еднаквост во постапките, се отпочна со воведување на електронска архива, а во следниот период ќе се работи на зголемување на опфатноста на документите и деловите на работењето, на електронско следење на патот и содржината на сите влезни, излезни и внатрешни документи со

дефинирани нивоа за право на пристап.

Периодот ќе биде особено обележан со развој и зајакнување на веќе воведените е-услуги кон сите видови даночни обврзници, е-Комуникација и размена на податоци помеѓу државните институции, е-Трговија и соодветно на тоа е-Документи за нејзино извршување, е-Аукција, е-ДДВ и процеси на целосно заменување на бирократскиот однос со услужен и професионален однос кон даночните обврзници.

Во овој план особено внимание се посветува на воспоставување на ново целосно интегрирано ИТ решение, односно нов Даночен Информациски Систем (ДИС) кој треба да ги подржи и имплементира новите законски регулативи во областа на даноците, придонесите од задолжително социјално осигурување, како и другите јавни давачки во надлежност на УЈП, да ги подобри процедурите на работа, да ја зголеми транспарентноста во работењето на УЈП и да ги подигне квалитативните стандарди на деловните процеси.

- **“Годишен план за напредокот на даночните и социјалните придонеси од планот и за работата на УЈП во 2014 година”** усогласен со Буџетскиот план за 2014, со Стратешките приоритети на УЈП за периодот 2014-2016 и со дефинираните цели на УЈП и нејзините организациони делови за 2014 година.
- **“Годишен извештај на УЈП за 2012 година”** за остварување на стратешките и краткорочните цели на УЈП.
- **“Мерење на учиноци од работењето во 2014 година”** со кој се ревидираат стандардите за работа и “коефициентите за сложеност” за оценување на квалитетот и сложеноста на активностите со кои се мерат и вреднуваат извршените работни задачи на поединците и на организационите делови.
- **“Менаџерски извештај за реализација на мерките за учиноци”** во кој се искажани резултатите од работењето на секој поединец и секоја оперативна организациона единица и кои даваат податоци за извршувањата, можности за поединечни оценувања, споредувања на поединците од исто ниво и функција и на организационите делови во извршувањата, нивно рангирање и праведно наградување.
- **“Годишен план за едукација”** преку Даночната Академија со цел организирање системска едукација на вработените од сите нивоа во УЈП и дефинирана листа на обучувачи вработени во УЈП - експерти на одредена област.
- **“Барометар на квалитетот”** УЈП беше поканета меѓу 9 институции да учествува во проектот “Барометар на квалитетот” во кој преку самовалуација се оценуваше лидерството, стратешкото планирање, сервисната ориентираност, човечките ресурси, Управувањето со процесите и квалитетот, е-Администрација и надворешни истражувања и се одбираше најдобро спроведен проект. По основ на пополнет Прашалник за самовалуација меѓу 9 институции УЈП го освои 2-то место, а во конкуренцијата за најдобро спроведен проект со проектот “Контакт центар на УЈП” го освои 3-то место меѓу 20 проекти.

Продолживме со реализација на следните фундаментални процеси:

- **Воведување на меѓународните стандарди за квалитетот во работата и организација на работата на јавната администрација** (ИСО 9001:2008 стандарди) - Во првата фаза од воведувањето на стандардот за управување со квалитет ИСО 9001:2008, се опфатени: Сектор за услуги на даночни обврзници и даноци (СУДОД), Сектор за утврдување и наплата на даноци (СУНД), Сектор за човечки ресурси (СЧР), Сектор за меѓународна соработка (СМС), Сектор за финансиски прашања (СФП), Сектор за заеднички работи (СОЗР), Канцеларијата за односи со јавноста и комуникација (КОЈК), Кабинетот на директорот (КД) и Единицата - Внатрешна ревизија (ЕВР). Во текот на 2013 година, извршено е целосно усогласување на постоечките документи и работата согласно стандардот за управување со квалитет на ЕВР, на КД, на СЧР на Даночната академија (ДА), а за останатите организациони единици продолжува континуирано усогласување на постоечките и новите работни процедури.
- **Воведувањето на електронска архива на УЈП** - УЈП продолжи со активностите за воведување на електронска архива и за распоредувањето и следење на движењето на документите во УЈП усогласено со системот кој се воведува во Министерство за финансии и органите во негов состав. За таа цел обезбеден е нов дисковен простор, зголемен е капацитетот на проток на мрежа, набавена е услуга за управување и следење на документи како и услуга за скенирање на документи за е-архива. Како дел од севкупниот проект за е-архива, во РД Скопје е изготвена нова процедура - електронска евиденција за следење на предметите и нивното движење од архивата и во службите во текот на процесот на решавање на предметите. Таа овозможува во секој момент да се знае бројот на примени и решени предмети на ниво на Регионална дирекција, на ниво на Одделение и по вработен, како и потрошеното време од пристигнувањето до решавањето на предметот. По извршена презентација за начинот на функционирање на новиот софтвер за дел од е-архива, од средина на септември се операционализира процедурата за електронско пратење на предметите.
- Поаѓајќи од слоганот „Вработениот треба прв да знае“, а со цел подобрување на системот на интерна комуникација помеѓу вработените во УЈП, брз, лесен и отворен пристап до потребните интерни содржини, а во насока на навремено информирање, единствено постапување на вработените и намалување на трошоците на интерната комуникација, во 2012 година воведен е **ИНТРАНЕТ** <http://Intranet/> кој во текот на 2013 година продолжи да се развива и доградува.

Од април 2013 година, на Интранет страницата на УЈП е воведена нова рубрика „Колумна“, чија основна функција е размена на искуства и експертско знаење меѓу вработените, објавување на анализи на тековните состојби и препораки за идни развојни тенденции, или резиме од стекнато професионално искуство и знаење од учество на домашни или меѓународни настани.

Од мај 2013 година, воведена е и новата рубрика „Анкета“, чија основна функција е мерење на задоволството на вработените за различни прашања поврзани со активностите и надлежностите на УЈП. Таа отпочна да функционира со објавување на Анкета за мерење на задоволството на вработените во УЈП од користење на „Интранет“, а потоа е објавен Анкетен прашалник за превенцијата и спречувањето на судир на интереси кај вработените во УЈП.

Од јуни 2013 година, на Интранет страницата на УЈП е воведено ново мени за корисничка група Меѓународна соработка/ИПА, чија основна функција е воспоставување на ефикасна интерна комуникација помеѓу членовите на ИПА работна група, размена на документи и следење на извршувањето на задачи од ИПА проектите кои ги спроведува УЈП. Корисничките и администраторски привилегии на менито ИПА се дизајнирани согласно регулативата на ЕУ. Креиран е ИПА Адресар, ИПА Регулатива, ИПА Обрасци, ИПА Календар, ИПА Задачи за следење на извршување на задачи на членови на групата, ИПА Статус на проекти на УЈП, ИПА Дискусија за размена на мислење и искуства на членовите на групата.

- **Воведување стандарди за работа на Регионалните дирекции** – Нашата цел е да им овозможиме на даночните обврзници низ целата територија на Република Македонија, без разлика каде се наоѓаат, да добиваат ист квалитет на услуги од еднакво обучени даночни службеници. Затоа, продолживме да ги изедначуваме процесите на работа во сите организациони делови на УЈП преку пренесување и имплементирање на најдобрите практики во секоја средина, воедначување на процесите за работа, реалокација на човечките ресурси за да се постигне нивна искористеност и подобар квалитет на работа. За таа цел спроведени се едукации, на ИНТРАНЕТ се објавени повеќе содржини во вид на укажувања, инструкции и упатувања за начинот на имплементирање на одредени законски прашања и спроведување на постапки, за на крај и Единицата за внатрешна ревизија да изврши ревизии за еднаквата примена на прописите и процедурите во неколку Регионални дирекции.

Нови методи за работа - Новиот концепт на организација и развој на УЈП бара вработените да извршуваат активности за кои се потребни знаења, умеења, аналитички, оперативни и комуникациски способности и вештини, што делумно се задоволува со интерни прераспределувања на вработените од помалку на посуштествени активности.

- **Извршивме централизирање на приемот и обработката на даночните пријави и печатењето на даночните акти** - Центарот за обработка на пријавите (ЦОП) го презема приемот и обработката на сите даночни пријави за сите регионални дирекции, што значи, сите хартиени и е-Даночни пријави, освен МПИН доставени на медиум во даночните шалтери. За хартиените ДДВ пријави е обезбедено централизирано оптичко читање, автоматска обработка, дигитализација и архивирање во ДМС систем (електронски магацин). Но, целта на УЈП е да се зголеми бројот на даночни обврзници од сите категории (правни лица, вршители на дејност, физички лица) кои поднесуваат извештаи и даночни пријави од сите видови по електронски пат, а со тоа да се ослободат човечки ресурси за извршување на други посложени активности во УЈП.

За таа цел, во 2013 година е извршена дополна на Законот за даночна постапка со што е воведена законска обврска за електронско поднесување на даночните пријави за ДДВ и ДД во 2013 година за месечните и тримесечните ДДВ обврзници и за обврзувачко електронско поднесување на сите даночниот биланси и извештаи пропишани со Законот за персоналниот данок на доход од 2014 година.

Системот за Е-Даноци, е апликација базирана на веб технологија која ги исполнува сите функционални побарувања за даночните обврзници, овластените сметководствени бироа, но и за вработените во даночната администрација и за администраторите на системот.

Јавноста и целните групи преку различни канали на комуникација (медиуми, е-пошта, е-Даноци, веб страницата на УЈП, Инфо центар, обуки и советувања) беа информирани за предностите од користењето и навремето усогласување за електронско пријавување на даноци преку системот е-Даноци.

Проектот е спроведен успешно и во 2013 година се регистриранио 47,297 посебни субјекти овластени за електронско поднесување на даночни пријави за себе, или за себе и за други лица, и по електронски пат се примени 126,487 пријави, од кои, 114,457 ДДВ пријави (90.49% од вкупно примените пријави), 4,916 ДД за данок на добивка, 1,505 ДД-ВП пријави, 2,822 ПДД-ГИ, 1,103 ПДД-ГДП и 1,684 ПДД-ДБ.

Во 2010 година отпочна, а потоа се развива и надоградува системот за централизирано печатење на опомени, решенија и други даночни акти. Но, за 2013 година карактеристично е што масовно генерираните опомени за ненавремено платени даноци и други јавни давачки се доставуваат по електронски пат до даночните обврзници кои имаат пријавено е-адреса.

- **Автоматско утврдување на годишните даночни обврски на даночните обврзници физички лица од остварените приходи** - Во 2013 година во Регионалната дирекција Скопје се имплементира програм за автоматско утврдување на остварените приходи и даночните обврски на даночните обврзници физички

лица во случаите кога истите пријавиле идентични вредности на приходи, даночни ослободувања и платен данок во своите Годишни даночни пријави со вредностите кои ги пријавиле и нивните исплатители во Годишните извештаи за исплатени приходи. Со овој метод се скратуваат и олеснуваат постапките на утврдување на обврските и носење на решенија за годишниот персонален данок на доход во случаите кои не се ризични, со што се ослободуваат капацитети за работа со ризичните случаи. Овој метод на работа ќе се реплицира во сите Регионални дирекции во следната година.

- Стратегијата за надворешна контрола и во 2013 година особено беше фокусирана на организациски, кадровски и технички развој на **Инспекторатот за специјални контроли, ИТ Форензичка лабораторија (ИТФЛ) како негов составен дел и Инспекторатот за следење на уилајните и ислајните кај приредувачите на игри на среќа преку НИС системот**. ИТ Форензичката лабораторија е организирана со цел зголемување на ефикасноста во откривање на даночни затајувања со примена на информатичко-техничка методологија и опрема за прибирање, прегледување и анализирање на податоците од уредите на даночниот обврзник кои содржат медиум за меморирање, складирање и чување на дигиталните податоци. Со спроведување на форензичките процедури, специјално обучените даночни инспектори ќе вршат увид на дигиталните податоци во електронските деловни книги и другите евиденции кај даночниот обврзник, за да утврдат дали истите биле бришени или уништувани и ќе вршат реконструкција на изменетите и избришани податоци кои ќе се користат во водењето на постапките против сторителите.

Во 2013 година набавена е соодветна опрема, уреден е просторот по најсовремени стандарди и особено внимание се посвети на соодветна едукација на тимот кој работи во форензичката лабораторија:

- “Access Data Boot Camp (FTK)” за активно користење на алатка за форензичка анализа FTK 5.1. во Лондон, Велика Британија,
- “ACL 105 Foundation of ACL Concepts and Practices and Introduction to ACL Desktop Add-ins” за стекнување на знаење и техники за работа со софтверската алатка со која располага УЈП (ACL 105 Foundations) во Софија, Бугарија,
- “VNX Unified Storage Deployment and Management” за запознавање со структурата и функцијата на уредот за складирање на податоците VNX во Лондон, Велика Британија.
- Серија обуки поврзани со електронската трговија: “Introduction to e-commerce” превземен од eauditforum.eu, форум на ЕК; работилница за примена на алатки за борба против финансиски и економски интернет криминал инициран од страна на Белгија, Холандија и Шведска, во Брисел; “Monitoring e-commerce” во Полска организирана од страна на FISCALIS.

Во месец Мај од страна на комбинирани тимови беа извршени првите четири контроли на даночни обврзници кои нудат производи преку интернет.

Преку ИПА фондовите е побаран Твининг лајт проект за поддршка на новоформираната ИТ форензичка лабораторија на УЈП (**IPA 2011/TAIB I - (PPF) Support of the Tax Inspectorate for Forensic and E-commerce audit**), со што ќе се овозможи размена на најдобрите искуства и практики со даночна администрација на земја членка на ЕУ.

Во рамките на Генералниот даночен инспекторат организиран е **Даночен инспекторат за следење на уилајните и ислајните на приредувачите на игри на среќа во реално време (on line) преку Надзорниот информациски систем (НИС)**. Управата за јавни приходи изврши набавка и инсталација на интегриран систем за управување со дневни извештаи и безбедносни инциденти и систем за деловна анализа на податоци (SIEM), сервер и конфигурација на неколку уреди од кои ќе се анализираат логови (VPN рутер за приредувачи на игри на среќа, firewall, PDCGD сервер и на Business Intelligence (BI) сервер) и од 01.01.2013 година воспостави конекција со 17 организатори на игри на среќа, а во фаза на тестирање се уште 7 приредувачи на игри на среќа. Овој систем овозможи следење на сите уплати и исплати од игрите во реално време и следење на вистинската добивка кака основ за пресметување на данок, со што се намалени можностите за даночна евазија.

Во рамките на Генералниот даночен инспекторат постои **Оддел за соработка со други органи и меѓународна размена на податоци** преку кој се врши размена на податоци со други даночни администрации согласно стандардите на ОЕЦД. Во 2013 година упатени се 30 барања на податоци до странски Даночни управи, а примени се 29 одговори на барања кои се упатени во тековниот и претходниот период; примени се 5 барања од странски Даночни управи, а испратени се 8 одговори по барања примени во тековниот и претходниот период.

Во рамките на спроведување на фаза II од процесот на оценување на практичната примена на законската регулатива во земјата и функционирањето на размената на информации за даночни цели согласно ОЕЦД моделот, изготвен е одговор на Прашалникот за имплементација на меѓународните стандарди за транспарентност и размена на информации за даночни цели. Пополнетиот прашалник е доставен до Министерство за финансии заради негово одобрување и доставување до Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели при ОЕЦД. Во периодот 11-15/11/2013 година евалуатори од Глобалниот форум... и претставници на Секретаријатот на ОЕЦД извршија оценувачка мисија на фактичката состојба искажана во одговорите на Прашалникот по што се очекува доставување

на Нацрт извештај со право на забелешки. Во јуни 2014 година телата на ОЕЦД ќе го разгледуваат конечниот извештај по што се очекува негово прифаќање.

Особено внимание се посветува на изградба и развој на критериумите за ризик за одбир на ризични даночни обврзници кај кои е потребно спроведување на инспекциски контроли: извршено е софтерско имплементирање на критериумите за ризик за новорегистрирани даночни обврзници, софтверско имплементирање на критериуми за ризичност на социјалните придонеси од плата и персоналниот данок и нивно интегрирање и надополнување, утврдување на критериуми за ризик на данок на добивка, а се превземаат и активности за обезбедување на софтвер за електронска евалуација на ефикасноста на критериумите за ризик.

- Интегриран автоматски систем за постојана електронска комуникација на даночните обврзници со УЈП (ГПРС)** кој има за цел поврзување на ИТ системот на УЈП со фискалните системи на опрема на даночните обврзници преку кои се регистрираат готовинските текови на остварените промети, заради автоматско пренесување на податоци во вид на дневни извештаи, што ќе овозможи постојан надзор над остварените промети и ќе ја намали потребата од инспекциски контроли кај даночните обврзници. За овозможување на овој систем донесен е Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовинските плаќања („Службен весник на РМ“ бр. 79/2013), Правилник за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образецот на фискалното лого, издавањето на документ касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот и постапката за издавање на дозвола за одобрување за користење на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите („Службен весник на РМ“ бр. 126/2013), Упатство за поврзување и размена на податоци помеѓу информацискиот систем на Управата за јавни приходи и фискалниот систем на опрема на даночниот обврзник и Упатство за Протокол за комуникација помеѓу фискален апарат и крипто модул во фискалниот систем на опрема. Изготвен е Акциски план за воведување на Интегриран автоматски систем за постојана електронска комуникација на даночните обврзници со УЈП (GPRS) и превземени се потребните припремни активности со овластените производители на фискални апарати и мобилните оператори. Реализирани се и посети на даночните администрации во Албанија и Хрватска за да се искористат најсовремените позитивни искуства за оваа проблематика. Во план е системот технички да профункционира во 2014 година. За таа цел во 2013 година е извршена доградба на постојната ИТ опрема заради поврзување и размена на податоци помеѓу информацискиот систем на УЈП и фискалните системи на опрема на даночните обврзници и поставена е тест-околина за тестирање на комуникацијата.
- Управување со ризик** - Управата за јавни приходи е во постапка на воведување на системски пристап во управувањето со различни категории на даночни обврзници, односно со ризиците кои тие ги предизвикуваат во даночниот систем. Во соработка со ММФ отпочна реализацијата на проектот “Управување со ризик”: идентификација на ризик, анализа, приоритет, третман и евалуација. Проектот се реализира во 3 сесии (септември и ноември 2013 и јануари 2014). Учесници во реализација на проектот, покрај високото раководство, е и работната група составена од вработени од сите функции со што се нагласува генералниот пристап во управувањето со ризиците. Вработените во предфазата одговорија на сеопфатен прашалник за дефинирање на ризиците од сите видови и степени, а по пренесување на најдобрите искуства од страна на консултантот, разгледување и анализа на сетови податоци со кои располага УЈП, извршија избор на видови на даноци и видови на даночни обврзници кои се сметаат за ризични и изготвија Акциски план за постапување во процесот на управување со усогласеноста со селектираните ризици во 2014 година. Особен акцент во целиот проект беше ставен на водењето кампања, соработката со даночните консултанти/сметководители и нивните асоцијации и анкетањето за постигнатите резултати. Со претставници од Комората на сметководители и Сојузот на сметководители се разгледуваа прашањата поврзани со меѓународните трендови во управувањето со односите помеѓу даночните администрации и даночните консултанти/сметководители и конкретно за унапредување и интензивирање на соработката со Управата за јавни приходи.
- Олеснување на постојаните за повраќ на ДДВ од увоз на стока** - Царинската управа и УЈП воспоставија електронска размена на податоци, односно, можност за следење на податоците за платен или одложен ДДВ при увоз на добра од тековните системи на Царинската управа. Со ваквото поедноставување на постапките им се помага на даначните обврзници докажувањето на статусот на наплата на ДДВ во постапките за одобрување на ДДВ повратот.
- Утврдување на неактивност на субјекти кои не поднеле годишна сметка или изјава за немање активност во Централниот регистар на РМ** - Согласно Законот за измени и дополнувања на Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 166/2012), кој се применува од 1 јануари 2013 година, УЈП е надлежна да спроведе постапка за утврдување статус на неактивен субјект и да донесе решение за утврдување на ваков статус, за трговски друштва и трговци поединци кои не поднеле годишна сметка и

финансиски извештаи за претходните три години, или не доставиле писмено известување до Централниот регистар на Република Македонија (ЦРМ) дека не биле активни. Субјектите за кои треба да се спроведе постапката за утврдување статус на неактивен субјект согласно овој закон, УЈП ги добива од Централниот регистар на Република Македонија по електронски пат. Со донесување на решение за утврдување на статус “неактивен субјект” настануваат услови за бришење на субјектот, а постапката на бришење пропишана со законот ја спроведува Централниот регистар на РМ. За УЈП оваа постапка е од големо значење бидејќи ќе овозможи ажурирање на даночниот регистер и водење на евиденции и планирање на сите активности за вистински активните даночни обврзници. По добиените податоци за 6.187 трговци поединци и трговски друштва кои не поднеле Годишна сметка или изјава дека немале активности во 2011, 2010 и 2009 година, во УЈП се спроведуваа активности за утврдување на исполнувањето на пропишаните услови за утврдување на статус на неактивност на субјектите, врз основа на податоци од евиденциите на УЈП (поднесување на даночни пријави и др.) и со обезбедување на податоци од други лица (податоци за парични трансакции во деловните банки, податоци од АКН и ЦДХВ дали располагаале со имот и др.). По извршените проверки, УЈП на 14.08.2013 година до ЦРМ достави состојба на 1.104 субјекти за кои не го потврдува статусот на неактивност од причина што со извршените проверки се утврди дека се активни во една, две или трите години кога реализирале трансакции преку трансакциска сметка, или располагаале со сопствени средства и имот, или доставиле даночни пријави по разни основи. За останатите субјекти сеуште се извршуваат проверки за утврдување на некативноста.

Покрај тоа, а во согласност со истиот закон, УЈП достави до ЦРМ податоци за 16.490 субјекти кои се водат во евиденцијата преземена од поранешната Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - АБС (учесници во платниот промет чии жиро сметки не се пренесени на носителите на платниот промет најдоцна до 31.12.2001 година) за да се избришат од соодветниот регистар, со исклучок на друштвата од посебен економски интерес за Република Македонија. По извршени проверки и меѓусебни контакти, одлучено е дека условите целосно ги исполнуваат 3.545 субјекти за кои може да отпочне постапка на бришење.

Развој и доградба на информатичкиот систем, обезбедување на електронски услуги и поврзувањето на системот на УЈП со други институции

Во насока на воспоставување на **целосно интегриран информатички систем** со кој ќе бидат опфатени сите функции на УЈП, во текот на месец Април 2013 година УЈП аплицираше во Европската Унија со барање за вклучување во новиот Инструмент за пред-пристапна помош за периодот 2014-2020 (ИПА 2).

- Во почетокот на 2013 година отпочната е постапката за склучување на Рамковен договор “Подготовка на студија за ИТ системот на УЈП” (**IPA 2009/TAIB I – (PPF) Preparation of Study for the PRO’s IT system**) чија цел е спроведување на анализа и проценка на капацитетите на постојниот систем и изготвување на темелна Студија со која ќе бидат поставени стандарди, препораки и мерливи индикатори заради обезбедување на функционален ИТ систем усогласен со ИТ системите на даночните администрации на земјите членки на ЕУ и истиот е доставен до делегацијата на ЕУ.
- На 29.04.2013 г. доставен е предлог текст на проект “Закрепување на ИТ капацитетите на УЈП („Strengthening of the PRO IT Capacity“) за вклучување на УЈП во компонентата “Реформа на даночната администрација “од новиот ИПА II инструмент (**IPA II (2014 - 2020)/Public Administration Reform - Strengthening of the PRO IT Capacity**).
- Согласно заклучок на Владата на РМ кој се однесува на обезбедување на средства за реализацијата на проектот за интероперабилност, УЈП достави Барање до Министерството за финансии и Секретаријатот за европски прашања за вклучување на УЈП во новата ИПА II програма со уште еден проект, “Развој на надворешниот домен на ИТ системите на УЈП за размена на податоци преку систем на интероперабилност“(**IPA 2009/TAIB I - (PPF) Development of the PRO’s IT system exterior domain for data exchange through the System of interoperability**) што ќе овозможи безбедна интерконекција и интероперабилност со информатичките системи на институциите од земјата и од Европската унија.
- Реализирани се активностите за хардверско јакнење на информациониот систем на УЈП во насока на централизирање на системот, безбедност на системот и воспоставување на секундарна локација;
- УЈП активно учествува во имплементација на проектот за **едношалтерски систем** и со повеќе институции (МТСП, ФЗО, АФПЗРР, Македонски шуми) има потпишано протоколи и доставува податоци за Уверенија кои се потребни во постапките кои тие ги водат. Преку системот за **интероперабилност** УЈП дава податоци за регистрирани даночни обврзници, а пристапува до податоците на Централниот регистар за состојба на деловни субјекти, и до податоците на Агенцијата за катастар на недвижности за проверка на имот.

Согласно Акцискиот план за реализација на Регулаторната гилотина 4 фаза - “Предност на малите“, Управата за јавни приходи потпиша Меморандум за соработка и размена на податоци со Државниот завод за статистика на Република Македонија (ДЗС) за редовно доставување на поединечни и агрегирани податоци за бруто плати, за ДДВ, за данок на добивка и за персонален данок на доход. Цел е во статистичките истражувања да се работи со валидни и изворни податоци добиени од надлежни органи и

институции, за да не се оптеретуваат обврзниците да ги доставуваат податоците до ДЗС доколку истите предходно се доставени или обработени во друга институција. УЈП во текот на 2013 година отпочна со редовно доставување на бараните податоци за кои достасаа договорните рокови. ДЗС во првата фаза ја тестира валидноста на податоците добиени од обврзниците со податоците примени од УЈП. Доколку се констатира еднаквост на податоците, во иднина истите би се обезбедувале само од УЈП. Размената на податоците по видови и содржина во иднина ќе биде дополнувана. Се до обезбедување на потребните технички предуслови во согласност со Законот за електронско управување, доставувањето на податоците се врши преку FTP серверот на давателот со безбеден енкриптиран сообраќај кој се одвива преку Интернет мрежата.

Започнати се и активности поврзани со сертификација на делот од информациониот систем на УЈП што се користи за размена на податоци преку системот за интероперабилност.

- Во 2013 година, УЈП продолжи со процесот на развивање на *Системот за Е-Даноци* како метод на електронска комуникација со даночните обврзници во сите области на работењето. За таа цел УЈП презема активности за унапредување на електронското поднесување на даночни пријави и други поднесоци од физички лица, правни лица и вршители на дејност, во исто време проследено со техничка поддршка за надворешните корисници за регистрација и користење на системот.
Во системот за е-Даноци:
 - се поставија форми за електронски внес и електронска достава на сите даночни пријави и извештаи;
 - се припреми техничка спецификација за започнување на постапката за јавна набавка за доградба на системот за е-Даноци за овозможување на увид во состојбите на евиденциите за радиодифузна такса од страна на обврзниците-физички лица, без употреба на дигитални сертификати.
 - се реализираа и активности за подготовка на техничка спецификација за тендерска процедура за поврзување со системот на КИ-РАУ на КИБС (за повлекување на електронски налози од страна на деловните банки преку системот на КИБС), изработка на Протокол за размена на податоци со КИБС и Договор за доверливост на информации
- Во проектот *“Куйи куќа - куйи сџан”* УЈП учествува со размена на податоци со деловните банки и Министерството за финансии за остварените приходи на барателите на субвенциониран станбен кредит, за што е изработено соодветно програмско решение и процедури за поврзување, анализа и размена на податоците.

ВИСОК СТЕПЕН НА ДОБРОВОЛНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ



Без интервенции и било какви рејресивни политики, преку подигнување на довербата на даночните обврзници кон институцијата и обезбедување на можности за брз и едноставен контакт заради информирање, едуцирање и остварување на услугите во надлежност на УЈП. На тој начин успеавме 85.36% од даночниот приход да биде најлаш доброволно и со 95%-99% од поднесените даночни пријави, зависно од видот на пријавата, навремено да бидат пријавени даночните обврски.

Продолжуваме со процесот на оспособување на даночните обврзници за доброволно и законско исполнување на нивните даночни обврски без интервенции на УЈП преку следните активности:

- Одговорено е на 1,177 поставени прашања од даночни обврзници во писмена форма, 5,858 по e-mail и на 1,845 прашања поставени по телефон.
- Извршени се 20,510 советодавни посети кај даночни обврзници, а особено се важни посетите кај оние кои за прв пат започнуваат да извршуваат дејност и на кои им се потребни основните информации за начинот на исполнување на даночните обврски.
- Остварени се 911 едукативни семинари кои во главно се однесуваат на фискалната едукација на младите, е-услугите, пашалното пријавување на приходите од земјоделска дејност, едукација на новорегистрираните субјекти, едукација на организаторите на зелени пазари, даночниот третман на донациите и спонзорствата.
- Издадени се тематски брошури: Оданочување на приходи остварени од вршење на самостојна дејност, Оданочување на приходи од имот и имотни права (закупнина), Пашално оданочување на приходи од земјоделска дејност, Поврзано лице за целите на ДДВ, Регистрација и плаќање на данокот на додадена вредност, Поедноставен даночен режим за мали и микро бизниси, Фискализација и регистрирање на готовински плаќања, Месечна пресметка за интегрирана наплата, Годишна даночна пријава за утврдување на персонален данок на доход, Приредување на игри на среќа и забавни игри.
- Издадени се Инфо проспекти: Оданочување со данок на додадена вредност, Фискализација - права на потрошувачот, Персонален данок на доход - Оданочување на приходи на граѓани.
- Градењето на социјално-свесни и совесни даночни обврзници беше основа за континуирано одвивање на Проектот Фискална едукација на младите насловена “Зошто да плаќаме даноци” за што е изготвена посебна презентација на CD. Во рамки на Проектот, УЈП спроведе отворен конкурс за избор на најкреативен цртеж на тема, “Каква би била иднината на земјата со плаќање на даноците”. Во определениот рок пристигнаа 105 цртежи. Од нив, најдобро оценети беа цртежите: “Плати данок денес, за да бидеш среќен утре”, “Со неплаќање на данок, за државата нема опстанок”, и “Правична распределба, сигурност за сите”. Цртежот “Плати данок денес, за да бидеш среќен утре” стана дел од кампањата за поднесување на Годишна даночна пријава за 2013 година. На прворангираните ученици, УЈП им додели симболични награди и признанија за покажаната креативност, како и дадено ветување, дека за одделенијата на кои тие им припаѓаат ќе се организира еднодневна посета на даночните канцеларии на УЈП во нивните општини. Изработените цртежи ќе се чуваат како материјал во Даночната академија на УЈП и во иднина тие можат да бидат дел од бројните едукативни материјали кои ги издава УЈП.

- Во Контакт центарот на УЈП, како централна точка за информација за сите даночни обврзници, континуирано се дополнува и ажурира базата на знаење со нови содржини од областа на даноците и социјалните придонеси. Преку Повикувачкиот Центар – Инфо даноци, во рамките на кој функционира телефонската линија **0800 33 000** дадени се 20,240 одговори на поставени прашања од даночните обврзници за даноците и оданочувањето од кои 1,367 за персонален данок, 234 за данок на добивка, 717 за ДДВ и 17,922 други повици со прашања за радио дифузна такса, инсталација на код, наплата на глоби, фискализација, придонеси за социјално осигурување, начин и постапка на регистрација по разни основи, пополнување на образци итн.
- Вработените од Контакт центарот работат и на информирање на даночните обврзници за состојбите на нивните даночни долгови за што се извршени 18,713 телефонски известувања за долг по основ на ДДВ или радиодифузна такса кои не се платени во определен законски рок.
- Контакт центарот се грижи и за известување на даночните обврзници за настанати законски или процедурални промени во работењето на УЈП. Во 2013 вработените ги известуваа даночните обврзници за новата услуга “е-Промена на податоци за физички лица” со доделување на ПИНКОД. Со оваа услуга се овозможува преку телефонско јавување на бесплатниот телефонски број **0800 33 000** брзо и едноставно да се извршат промени на адресни податоци кои се водат во Регистарот на даночни обврзници на УЈП. На истиот начин се известуваа даночните обврзници и за обврската за регистрирање за електронско поднесување на даночни пријави во системот е-Даноци или за мигрирање од стариот систем на новиот систем на е-Даноци, но исто така и за обврската за регистрирање на нивната електронска адреса во Централниот регистер на РМ.
- Во насока на зголемување на степенот на информираност и подигнување на даночната свест кај граѓаните, УЈП во периодот декември 2012 до март 2013 година ја реализираше кампањата „БИДИ ТУКА ДО 15-ТИ МАРТ“, со посебен акцент на информирањето за персоналното оданочување и обврската за поднесување на Годишна даночна пријава. Кампањата опфати подготовка на медиа план, информативни материјали (брошура, флаер, плакат, видео) и информирање на јавноста и целни групи преку медиумите, веб страницата и е-пошта: соопштенија, гостувања во емисии, брифинг, прес конференција, ТВ изјави, комерцијални огласи. Со цел намалување на трошоците за информирање, во медиа планот беа опфатени и известувања за обврските за поднесување на даночни пријави кои не се однесуваат за граѓаните, а произлегуваат од Даночниот календар за 2013 година.
- За сите настани и предстојни обврски согласно Даночниот календар, за сите новини во даночното законодавство или за сите промени во работните процедури кои ги применува УЈП, а се од важност за оданочувањето на даночните обврзници, УЈП редовно издава соопштенија на својата веб страна, во пишаните медиуми и учествува во емисии на електронските медиуми. Содржините на веб страницата (македонска и англиска верзија) се ажурирани и дополнети согласно Даночниот календар за 2013 година и редовно се усогласуваат и ажурираат согласно измените на законите и подзаконските акти. Креирана е нова содржина за „Даночни поволности за инвестирање во ТИРЗ“. Согласно член 25 став 5 од Законот за финансирање на политичките партии, на веб страницата објавени се „Извештаите од политичките партии за добиените донации во 2012 година“ кои се пристигнати до УЈП.
- Во периодот од 17 мај до 17 јуни 2013 година, спроведена е интернет анкета преку веб страницата на УЈП „Дали сте задоволни од услугите на Контакт центарот на УЈП?“ Целта на анкетата е мерење на задоволството на даночните обврзници и добивање на генерална оценка за работата и услугите на Контакт центарот на УЈП.
- Во своето работење УЈП се повеќе ги користи современите техники и технологии кои ги користат даночните обврзници. Во таа смисла изготвено е интерактивно Упаство за начинот на пополнување на Годишната даночна пријава, Бруто плата и е-Даноци кои се објавени на веб страната на УЈП.
- Во рамки на пректот е-Даноци воведена е можност за барање на уверенија по електронски пат од страна на физички лица. Исто така, институција, во име на физичко лице, преку системот е-Даноци може да поднесе барање за издавање на уверение, што е имплементирано во првото тромесечие на 2013.
- Со комуникацијата која УЈП ја остварува со стручната и пошироката јавност, а која во дел се одвива преку интернет страницата, УЈП го освои првото место во категоријата на најдобар сајт за владини/државни институции на манифестацијата „Сајт на годината 2013“, која се одржа на 10.12.2013 година во Кино Фросина во Скопје.
- ЈП Службен весник на РМ и Управата за јавни приходи го промовираа заедничкото издание „Прирачник за примена на даночните прописи во Република Македонија“ - Оваа публикација, која е заеднички труд на двете институции, претставува збирка на интегрални-редакциски пречистени текстови на Законот за данок на добивка, Законот за данокот на додадена вредност и Законот за персоналниот данок на доход, вклучувајќи и водич за нивна правилна примена со објаснувања и практични примери. Со оваа публикација, ЈП Службен весник и УЈП им излегоа во пресрет на сите заинтересирани, даночни обврзници, стручната јавност, консалтинг куќите и сметководствените бироа, кои имаат потреба од толкување за правилна примена на одредбите на дел од законите кои ја регулираат даночната материја.
- УЈП преку свои представници учествува и на различни стручни форуми, конференции и други средби

со даночни обврзници или нивни групации. Во таа смисла особено се важни: средбите во Сојузот на стопански комори на Македонија со преставници од пооделни здруженија на стопанственици по однос на изготвување на подзаконски акт за утврдување на нормативи за дозволена висина на кало, растур, крш и расипување на стоки усогласено со измените во Законот за данок на добивка и со преставници на компаниите кои се бават со откуп на цврст отпад заради дефинирање на даночниот третман на истиот; консултативни состаноци со преставници од Судски совет во врска со практичната примена на одредени закони; спроведените обуки на економски промотори за повеќе земји, особено за начинот на регистрирање на даночен обврзник, за примена на одредби од посебните даночни закони и меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување.

- На 28.09.2013 година во Регионалниот центар на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) во Битола, (програмата CIVICA Mobilitas), се одржа работна средба меѓу новинарите, локалните власти и лицата одговорни за односи со јавност од општините и останатите релевантни институции. Цел на средбата беше поттикнување на соработката меѓу новинарите и локалните институции со цел подобрување на взаемната соработка која е од интерес на македонската јавност. УЈП од страна на новинарите беше претставена како позитивен пример за комуникација, транспарентност, ажурност и соработка.
- Од особена важност е едукацијата на студентите од Правниот факултет “Јустинијан Прима” која во последните години редовно се реализира како запознавање со институцијата, нејзината мисија и место во нашето општество и со практичното работење на поедини функции.
- Во рамките на Проектот „Фискална едукација на младите за учебната 2013/14“ се реализираа 359 обуки во средните училишта низ Република Македонија.
- Со цел да се задоволат потребите за даночни услуги на даночните обврзници од помалите населени места каде УЈП нема лоцирано свои канцеларии, во 2012 година извршена е набавка на 3 комбиња кои се наменски уредени како Мобилни даночни шалтери (МДШ). Во 2013 година МДШ се движеа и ја извршуваа својата функција согласно утврден “ред на возење” кој за секој од нив се носеше во тримесечни периоди. Секој МДШ дава услуги на територијата која ја зафаќаат 6-14 општини посетувајќи ги населените места, а ги даваат даночните услуги – подигнување на сите видови на даночни пријави (1,439 случаи), достава на сите документи што ги издава Управата за јавни приходи (доставени во 866 случаи) и давање информации (во 1,560 случаи).
- Нашето искуство покажува дека со поедноставување на начинот на пополнување на обрасците на кои се искажуваат даночните обврски или преку кои се поднесуваат барања до УЈП, можно е подобрување на доброволната усогласеност. Од тие причини, во 2013 година го продолживме процесот на редизајнирање на обрасците во смисла на нивно поедноставување, но и носење и креирање на нови обрасци, особено во областа на ДДВ.
- Преку телефонската линија 198 која функционира во состав на Контакт центарот, на сите граѓани им е овозможено да пријавуваат неправилности и незаконитости во работењето на даночните обврзници, но и на непрофесионално и коруптивно однесување на даночните службеници. Во 2013 година на овој начин се пристигнати 5,248 пријави за неправилности по кои УЈП постапуваше.
- Во исто време на граѓаните им е овозможено и електронско пријавување на истите неправилности, што во 2013 година тие го користеле во 1,067 случаи.

Телефонската линија 198		Електронско пријавување на неправилности	
Непрофесионалното однесување на службеник	124	Непрофесионалното однесување на службеник	35
Неиздавање на фискална сметка	2.530	Неиздавање на фискална сметка	503
Затајување на данок	2.130	Затајување на данок	375
Неправилности поврзани со плати	464	Неправилности поврзани со плати	154
Вкупно	5,248	Вкупно	1,067

- Преку ИПА фондовите е предложен Проект „Унапредување на услугите кон даночните обврзници во Управата за јавни приходи“ (IPA 2010/TAIB I – (PF) Improving of the PRO taxpayers services) кој треба да обезбеди подобрување на услугите кон даночните обврзници согласно најновите трендови во таа област. Изготвено е Твининг фише и истото е доставено до ЦФЦД и Делегацијата на ЕУ за одобрување и финансирање од ИПА фондовите. На крајот од вториот квартал од 2013 година, Твининг проектот беше официјално одобрен од Делегација на ЕУ по што отпочнаа активности за изготвување на тендерската документација за Works и Supply договорите кои се предвидени во овој проект.



УЈП ДА СТАНЕ МЕСТО НА УЧЕЊЕ И ЗНАЕЊЕ

Раководејќи се од постојните услови и новите предизвици на кои треба да одговори Управата за јавни приходи, стратегијата за човечки ресурси е ориентирана кон креирање на современ модел на управување со човечките ресурси, подобрување на структурата и квалитетите на вработените за иницирање на промени и управување со нив, за работа со современи ИТ решенија и за јакнење на внатрешните организациски односи. Искуството на УЈП потврдува дека човечките ресурси се најважниот елемент за развој на организацијата. Затоа активностите во овој сегмент во 2013 година беа насочени кон организирање на системска и насочена едукација која ќе ги поттикне индивидуалните квалитети и развој на методите на наградување според постигнатите резултати. Истото така, вработените во УЈП воведоа и нова вредност, а тоа е одговорност, како директотворен позитивен пример да се влијае позитивно на животната средина и на одговорната заедница.

Насочената едукација на вработените преку Даночната Академија треба да ја поддржи реорганизацијата на институцијата и новите деловни процеси на клучните функции, како и потребите за обука за работењето и управувањето со цел да ја подобри способноста на вработените на сите нивоа, водејќи кон подобро извршување на работата и услугите, на доброволното исполнување на даночните обврски од страна на даночните обврзници и на присилното извршување, кога тоа ќе биде потребно. Во тој контекст се спроведени следните обуки:

- „Карактеристики на даночни обврзници и алатки за контрола“, „Даночни измами“, „Трансферни цени“, „Пријавување корупција, „Судир на интереси и интегритет“ - наменета за даночните инспектори.
- „Интранет“-запознавање со структурата, начинот на користење и учество во содржините на интерната веб страна на УЈП. Обуките се спроведуваа за сите категории на вработени и за сите организациски нивоа бидејќи сите вработени се корисници на содржините.
- „Прекршочна постапка - Фази во спроведувањето на прекршочната постапка “ -наменета за вработените во функциите кои изрекуваат прекршочни казни и за Комисиите за прекршоци.
- Работилница „е- Фактури за ДДВ цели“.
- „Канцелариски контроли“ - наменета за функциите кои ги спроведуваат овој вид на увиди.
- Нововработените во УЈП присуствуваа на првата обука од новиот циклус на обуки „Успешни даночни службеници“ на која можеа да се запознаат со тоа што претставува УЈП, кои се нејзините функции и обврски, со основите на даночната регулатива, правата и обврските на вработените во УЈП, и како истите да ги исполнат.
- Работилница „е- Архива за администратори на ДМС Системот“.

- „Вовед во жалбена постапка, Даночно казниво работење и даночно казниви дела“ - наменета за вработените во правните одделенија.
- „Cyber Defense - справување со нови безбедносни предизвици“.
- „Меѓународни договори за одбегнување на двојно оданочување“.
- „Управување со долг од даноци и социјални придонеси“.
- „Напредна обука за ДДВ во согласност со Директивата 112/ЕК“.
- „Меѓународен транспорт на патници и оданочување на тур оператори“.
- Во четвртиот квартал се спроведоа и две електронски обуки преку интерната веб страна ИНТРАНЕТ – во делот е- учење и тоа за: „Нема погрешна врата“ и „Едношалтерски систем“. Сите вработени имаа обврска да се запознаат со достапните материјали поврзани со овие теми.
- Во рамки на Меморандумот за билатерална соработка, потпишан помеѓу Министерството за финансии на РМ и Министерството за финансии на Кралството Холандија, во просториите на Контакт центарот на УЈП, во периодот од 16-18.04.2013 година, се одржа експертска мисија на тема „Стратешко планирање“, на која предавачи беа експерти од даночната администрација на Кралството Холандија. На тридневната работилница, 12 вработени од функциите „Стратешко планирање, анализа и статистика“ и „финансиски прашања“ разменија искуства за стратешкото планирање во двете даночни администрации, како и во делот на развивањето на стратешки принципи и мерки на учиноци користејќи ги алатките „Balanced Scorecard“ и „SWOT“ анализата, за кои беа спроведени и неколку вежби.

Покрај наменските едукации за вработените во УЈП, Даночната Академија организира и едукативни настани на теми кои се подеднакво интересни и за други институции:

- „Примена на одредбите од Законот за ДДВ“ - семинар за 22 вработени во Царинската Управа на Република Македонија.
- На 06.02.2013 година, УЈП и Академијата на судии и јавни обвинители потпишаа Меморандум за соработка со кој се потврдува залошбата и интересот за заеднички придонес за зајакнување на капацитетите на судството, како еден од главните приоритети за членство на Македонија во Европската Унија. Меѓусебната соработка на двете академии е во насока на обезбедување на соодветна примена на даночните закони и размена на искуство во делот на даночната пракса, која ќе се остварува преку: спроведувањето на обуки за судии, јавните обвинители и други целни групи за континуирано стручно усовршување; обуки за службените лица од одделенијата за финансиско работење во судовите и јавните обвинителства; донации на стручна литература од областа на даночното право; развивање на модули за е-Учење за даночно право наменети за обука на судиите и јавните обвинители; и соработка и размена на практични искуства од областа на даноците и другите јавни давачки со ДА на УЈП.

Во едукативните процеси посебно место заземаат и средбите со даночните обврзници:

- 342 Обуки за е-Даноци реализирани во Регионалните дирекции на УЈП на кои присуствуваа 6,198 даночни обврзници (правни лица, самостојни вршители на дејност и сметководствени бироа) и имаа можност да се запознаат со начинот на кој функционира системот на е-Даноци, неговите карактеристики, како и предностите на користење на овој систем.

Во 2013 година обуките спроведени преку Даночната академија, самостојно во или во соработка со други институции, ги посетија 1,395 учесници.

Подобрување на структурата и интегритетот на вработените и праведно наградување на вработените

Постојат повеќе аргументи кои упатуваат на фактот дека УЈП станува посакувано место за работење на млади и перспективни луѓе.

- Во 2013 година реализирани се 3 вработувања со склучување спогодба за преземање на државни службеници од еден во друг орган, 31 вработувања на даночни службеници по јавен оглас, додека постапка за вработување на уште 20 нови службеници е во тек и продолжува во 2014 година.
- Реализирана е Програмата за волонтирање со склучување на 30 договори за волонтирање со студенти во летниот период до 15.09.2013 година. Го прифативме и применуваме системот на волонтерство кој овозможува бројно заинтересираните кандидати да ги преиспитаат своите очекувања со реалните состојби, но и УЈП како вработувач да има можност на одбир на најдобрите.
- Изготвен е Годишен план за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во РМ
- Донесен е новиот Колективен договор на УЈП.
- Организирани се редовни систематски прегледи на вработени во избраната здравствена организација со поединечно упатување на вработените врз основа на утврден распоред.
- Донесен е новиот Кодексот на однесување на вработените во УЈП.
- За сите вработени воспоставивме систем на мерење на учиноците и оценка на резултатите од работењето и севкупното однесување по донесена методологија. Во текот на годината се изработуваа квартални извештаи за мерење на учиноците со примена на „коефициентите на сложеност“ за секоја функција,

воведени за прв пат во 2012 година. Годишното оценување на вработените за 2012 по овој систем се изврши на почетокот на 2013 година и представува прво преиспитување на системот и можност за негова корекција и доградба.

- Денот на даночниците „Свети Матеј“ е можност за преиспитување на стореното и за наградување на најдобрите. Централниот настан за свеченото одбележување на „Свети Матеј“, се случи во просторот на Народната банка на РМ, на кој Директорот на УЈП се обрати на присутните вработени и традиционално ги додели годишните Јубилејни награди за 2013 година - Плакети за посебен придонес и поддршка во модернизацијата на УЈП и Пофалници за професионалност и ефикасност во работата. Покрај овие награди, во рамките на свеченоста, се доделуваа и Признанија за 10, 20 и 30 години јубилејна работа на вработени во УЈП, како и Благодарници за пензионираните даночни службеници.

Општествената одговорност беше знакот под кој го одбележувавме Денот на даночниците „Св. Матеј“ (29 ноември).

- Под мотото „Капка крв, спасува живот“, на 28-ми ноември 2013 година, поттикнати од нашата желба да помогнеме и да покажеме поинаква одговорност кон општеството, и оваа година ја организиравме Крводарителската акција во која 136 даночници даруваа крв на 19 пункта низ Македонија.
- По повод одбележувањето на 20 ноември - Светскиот ден на детето, а во рамки на Програмата за одбележување на „Св. Матеј“ - Денот на даночниците, вработените во УЈП во соработка со Синдикатот на УЈП и оваа година донираа парични прилози во износ од 119.700 денари, со кои се обезбеди медицинска опрема за ЈЗУ Здравствен дом Скопје - Скопје.
- Во Скопје во спортската сала на ГУЦ „Здравко Цветковски“ се одржа фудбалски натпревар помеѓу екипите на вработените во Регионалните дирекции на УЈП. Промовирањето на спортски и натпреварувачки дух е основниот мотив за организацијата на овој настан.



МЕСТО ВО МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА

Етаблирањето на Даночната администрација во меѓународни рамки и размената на податоци и искуства на меѓународно ниво ќе го забрза процесот на модернизација на УЈП и изедначување со европските практики.

Соработка со меѓународни институции, организации и со даночните администрации на државите членки на Европската Унија и други земји надвор од неа

Управата за јавни приходи посветува особено внимание на соработката со меѓународни стручни организации кои се место на размена на искуства и стручни знаења помеѓу даночните администрации од европските земји, а често и пошироко, но и место од каде отпочнуваат да се имплементираат новините во даночното законодавство и даночната пракса. Не се помалку важни билатералните контакти со даночните администрации, особено со оние од регионот, со кои често пати споделуваме идентични или слични состојби и со кои размената на искуства е многу делотворна.

- Управата за јавни приходи е членка на Интра-европската организација на даночните администрации (IOTA) и учествува во Годишната програма на оваа организација. Воспоставена е практика на објавување на соопштенија на веб-страницата на IOTA за позначајните активности кои се спроведуваат во УЈП, и на учество на претставници на УЈП во араа групите, работилниците, „РСР“ Форумот и Генералното собрание на IOTA. Во рамките на членството во IOTA се доставуваат одговори на техничките прашалници кои ги доставуваат земјите членки, а кои се во насока на подобрување на комуникацијата и соработката со странските даночни администрации.

Во 2013 година примени се и е одговорено на неколку прашања:

1. од Даночната администрација (ДА) на Азербејџан за "Ниво на доброволна усогласеност", и за "Даночно олеснување за вработени домашни лица во Обединети нации".
2. од Даночната администрација (ДА) на Полска во врска со Промоција на даночната администрација.
3. од Даночната администрација (ДА) на Русија за "Оданочување на индивидуалци".
4. од Даночната администрација (ДА) на Хрватска за "Информации".
5. од Даночната администрација (ДА) на Белорусија за индикатори за оценување на ефективносста на работната на соопштенија/локалните даночни канцеларии.
6. од Даночната администрација (ДА) на Молдавија за сертифицирање за резиденентност и потврда за илајен данок, во согласност со меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување.
7. од Даночната администрација (ДА) на Унгарија за законодавството кое го регулира работното на обезбедувачите на такси услуги.
8. од Даночната администрација (ДА) на Грузија за Даночно ослободување од Персонален данок на доход.

До даночните администрации членки на IOTA од страна на УЈП поставено е прашање „Како се оданочуваат субвенциите за земјоделците“.

- Од 29-31.11.2013 година, во Скопје се одржа меѓународна работилница на тема „Подобрување на доброволната усогласеност преку едукација“. На настанот организиран во соработка со IOTA, учествуваа 39 претставници на даночни администрации од 20 држави, како и претставници од IOTA и IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation). Во фокусот на работилницата беше едукација на даночните обврзници, која е значаен фактор кога станува збор за доброволното пријавување и наплата на даноците, формите и методите на едукација кои ги применуваат даночните администрации како и главните

причини и карактеристиките на даночните обврзници кои не се усогласуваат доброволно со даночните закони. Учесниците на настанот имаат можност да се запознаат и подетално со процесот на едукација на даночните обврзници, односно како истиот се спроведува и како е организиран во Австрија, Македонија, Финска, Холандија, Шпанија и Норвешка, но и да ги слушнат препораките на даночните експерти од IBFD.

- УЈП номинираше лице за учество во работната група на Проектот „Алатки за борба против финансиски и економски интернет криминал“, инициран од страна на Холандија, Белгија и Шведска. Преку овој проект ќе се воспостават ефикасни методи и алатки за решавање на негативните ефекти на финансискиот и економскиот криминал на интернет. Во фокусот е превенцијата и раното откривање на измамнички активности, како и зајакнувањето на соработката помеѓу владините организации во борбата против финансискиот и економски криминал на интернет.
- Проектот се фокусира на пет тематски области: 1. Лажни лекови 2. Фалсификување 3. Перење пари 4. Основно ниво на измама и 5. Кражба на идентитет. Оваа работна група се планира да има три состаноци – по еден во 2013, 2014 и 2015 година. Првиот се одржа на 16 и 17.04.2013 година во Брисел.
- Во периодот од 08-19.04.2013 година претставник од УЈП присуствуваше во Анкара во Институтот за информатика METU на Cyber Defense тренинг курс за систем администратори во организација на НАТО, а во рамки на програмата за наука, мир и безбедност (SPS). Целта е да се зајакне евроатланската и меѓународната безбедност, мир и стабилност преку користење на најдобри научни и технички експертизи за изнаоѓање решенија за справување со новите безбедносни предизвици и јакнење на капацитетите на Република Македонија во оваа сфера. Номинацијата за овој настан ја изврши Министерството за надворешни работи.
- На покана на Меѓународната финансиска корпорација (IFC), членка на групацијата на Светска Банка, претставник на УЈП учествуваше на регионалната обука наменета за даночната администрација од областа на меѓународните договори за избегнување на двојното оданочување која се одржа во периодот 24-28.06.2013 година во Виена, Австрија.
- По барање на УЈП во мај/2013 година во Загреб се одржа билатерална средба помеѓу даночните администрации на Република Македонија и Република Хрватска. Предмет на работната средба беше функционирање на системот за електронски пренос на податоците од фискалните апарати до софтверот на даночната администрација на Република Хрватска. На истата тема, на барање на УЈП, во периодот 10-12.09.2013 година во Тирана, се одржа билатерална средба помеѓу даночните администрации на Република Македонија и Република Албанија.
- Во периодот од 4-5.11.2013 година на барање на Косовската даночна администрација, во Скопје се одржа работна средба на која УЈП го презентираше начинот на спроведување на електронските контроли, софтверските програми кои се користат при спроведувањето на овие специјализирани контроли, а беа претставени и практични примери преку кои се опфаќаат сите чекори во спроведувањето на е-контролата.
- Во периодот 14-18.10.2013 година двајца вработени присуствуваа на работна посета во Лондон, Велика Британија на тема „RSA обуки во рамки на Проектот за воспоставување на интегриран систем за управување со дневни извештаи и безбедносни инциденти“.
- На 13.12.2013 година на покана од Centre for Excellence in Finance (CEF) - Љубљана, претставници од УЈП заедно со делегации од даночните администрации од Албанија, БиХ, Бугарија, Косово, Молдавија, Црна Гора, Романија, Словенија, Украина, од ММФ, од Европската комисија, од даночната и царинската администрација на Холандија, професор од Универзитетот Тренто-Италија и ИОТА водеа дијалог на високо ниво за даночните администрации, како да се движат регионални даночни системи поблиску до нормите на ЕУ и ОЕЦД, влијанието на економска криза во управување со човечките ресурси и нивниот развој, главните предизвици со кои се соочуваат во развојот на капацитетот на персоналот, каква поддршка во вид на помош или финансиски ресурси се потребни за да се обезбеди стратешки развој на капацитетите на вработените и даночните администрации, приоритетни области во даночна администрација во следните 3 години.
- Во рамки на Програмата Фискалис се учествуваше на неколку работилници:
 1. Во период 25-27.03.2013 година во Дубровник, Хрватска, вработени од УЈП присуствуваа на работилница на тема „ЕДБ во Европа (ЕУ ТИН)“ каде се разменија искуства и размислувања за воведување на Единствен даночен број на ниво на Европа.
 2. Во периодот од 16-20.04.2013 година во Венеција конференција - „ДДВ во јавниот сектор и ослободувања во јавен интерес“. Целта на конференцијата беше да се унифицираат ставовите, да се усогласат сите земји членки во начинот на примена на членот 13 од ДДВ Директивата, до крајот на 2014 година да се направат парцијални прилагодувања на регулативата кои би се применувале само за дел од секторите (поштенски сообраќај, управување со отпадот и по можност здравствениот сектор) и да се размислува за нова директива за ДДВ која би преземала решенија кои се практикуваат во земјите надвор од ЕУ - Нов Зеланд, Австралија и Канада кои имаат многу поеластичен и посовремен ДДВ.
 3. Во периодот помеѓу 28-30.05.2013 година, вработен во УЈП беше на работна посета на тема „Спречување на сивата економија во градежниот сектор“ во Хелсинки, Финска. Целта на оваа работилница беше да се изврши размена на знаења и искуства за методите кои се користат во земјите учеснички за спречување

на сивата економија во градежниот сектор и да се формулираат практични сугестии и предлози.

4. Во периодот 10-13.06.2013 година 4 вработени од УЈП, беа на работна посета во Бидгошч, Полска на тема „Monitoring e - Commerce“. На оваа работна посета беа разгледани состојбата на е-трговија во земјите учеснички на работилницата, мониторингот на е-трговија, алатките и методите кои се користат за откривање на активност за е-трговија, законодавството за е-трговија и организациската структура на единицата за е-трговија.
5. На 24-25.09.2013 година 3 даночни службеници присуствуваа на 2 работни посети на тема: „Најдобрите практики во наплатата на данок“ и „Менаџирање на програмата Фискалис 2014-2020“.
6. Од страна на даночен службеник од даночната администрација на Шведска спроведена е работна посета на која се разгледуваа прашања поврзани со постапките за испитување на имотот и имотната состојба согласно Законот за спречување на корупција на РМ, превземени мерки и активности за спречување на даночни затајувања и финансиски измами од страна на УЈП со практични случаи.
7. 01-06.12.2013 година на тема „Оданочување на постојани деловни единици“.
8. 03-06.12.2013 година на тема „Постојани деловни единици“.
9. Во четвртиот квартал до земјите членки на ФИСКАЛИС УЈП постави прашања поврзани со постапката за враќање на ДДВ на нерезиденти - физички лица (TAX FREE) и од други области.
10. Од земјите членки на ФИСКАЛИС добиени се следните прашања: Можност за воведување на даночна амнестија и Дали се обезбедени специјални услуги по електронски пат за хендикепираните лица, посебно за слепите луѓе, и каков вид.

Евроинтегративен процес

Управата за јавни приходи активно учествува во целокупниот евроинтегративен процес и представува еден од битните елементи во државата кои директно влијаат на неговиот квалитет и овозможуваат побрзо изминување на патот до целта.

- Изготвена и доставена до Секретаријатот за европски прашања (СЕП) НПАА Програмата на УЈП - поглавје 3.16.4 “Оданочување/Оперативен капацитет и компјутеризација за периодот 2013-2015“, која е усогласена со Стратешкиот план на УЈП 2013-2015. Воспоставена е пракса на месечно ажурирање на процесот на реализација на целите и активностите утврдени во НПАА матрицата на веб порталот на СЕП и доставување на извештаи, што истовремено претставува и придонес на УЈП кон годишниот извештај на ЕУ за напредокот на РМ.
 - Претставници од ИПА работната група присуствуваа на средба во Делегација на ЕУ чија цел беше размена на искуства и најдобри практики во делот на изготвување на тендерска документација за договори кои се финансираат преку ИПА фондовите.
 - Во рамките на подготовката за Поткомитети во рамките на Комитетот за Асоцијација и Стабилизација, номинирано е лице за учесник на 9-иот Поткомитет за трговија, индустрија, царина и оданочување (ПТЦИО) кое го изготви Извештајот за напредокот на УЈП за периодот 2012 – 2013 година со презентација. Подготовките за Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување се одвиваа во координација со DG TAXUD. До УЈП беа доставени првичните позитивни оценки за напредокот кој го оствари институцијата во извештајниот период.
 - Учеството во програмата ФИСКАЛИС и овозможува на УЈП следење на сите законски и процедурални новини во земјите на ЕУ и воспоставување на чекори за усогласување со нив.
 - Во насока на стекнување најдобри искуства и практики од развиените европски земји во делот на ИТ технологијата, услуги на даночните обврзници и присилната наплата на даноци, до СЕП беа доставени апликации за добивање на техничка помош за УЈП преку инструментот TAIEH. УЈП поднесе вкупно 16 апликации до Делегацијата на ЕУ за одржување на 6 работилници, 8 експертски мисии и 2 работни посети преку Инструментот за техничка помош и размена на информации TAIEH.

СТАТИСТИКА



РЕГИСТРАЦИИ	2012	2013	Индекс 2013/2012
РЕГИСТРИРАНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ	266,157	307,162	115.41
• Правни лица	123,929	126,056	101.72
• Вршители на дејност	142,228	181,106	127.33
▶ Земјоделци	119,232	157,529	132.12
• Новорегистрирани	26,552	49,311	185.71
• Одјавени	8,030	8,306	103.44
Даночни обврзници - граѓани	206,850	235,909	114.05
Обврзници за данок на вкупен приход	51,799	51,320	99.08
Неактивни даночни обврзници	10,385	10,464	100.76
• Правни лица	6,640	7,073	106.52
• Вршители на дејност	3,745	3,391	90.55
ПОДРЕГИСТРИ			
РЕГИСТРИРАНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДДВ	35,373	34,710	98.13
▶ Месечни	4,594	4,684	101.96
▶ Тримесечни	18,395	18,126	98.54
▶ Годишни	12,384	11,900	96.09
• Новорегистрирани	2,693	2,671	99.18
• Дерегистрирани	3,250	3,334	102.58
ОБВРЗНИЦИ ЗА Е-ДАНОЦИ (активни)	28,627	47,297	165.22
ОБВРЗНИЦИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ			
Издадени кодови за идентификација во последниот месец од годината	74,076	74,996	101.24
ФИСКАЛНА ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПАЌАЊА			
Фискална опрема ставена во функција	113,074	123,050	108.82
Фискализирани даночни обврзници	68,311	73,789	108.02
ДАНОЧНИ ПРИЈАВИ			
ДДВ (ДДВ-04)	156,435	158,290	101.19
▶ Месечни	61,867	64,901	104.90
▶ Тримесечни	82,617	79,100	95.74
▶ Годишни	11,951	14,289	119.56
Даночни биланси за данок на добивка (ДБ-ДД)	28,208	27,327	96.88
Даночни биланси за данок на вкупен приход (ДБ-ВП)	51,880	51,440	99.15
Данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката ДД-ИД	3,068	5,450	177.64
Месечни пресметки за интегрирана наплата на бруто плата (МПИН)	1,082,802	1,081,991	99.93
Годишни даночни пријави за персонален данок на доход (ПДД-ГДП)	174,032	174,183	100.09

Даночни биланси за персонален данок на доход на СВД	11,603	11,338	97.72
Годишни извештаи за исплатени приходи (ПДД-ГИ)	69,310	68,889	99.39
Годишни извештаи за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица “ПДД-ГИ/ОЗП”	1,057	1,075	101.70
Аконтативни даночни пријави за приходи од имот и имотни права	11,104	14,149	127.42
Аконтативни даночни пријави за приходи од капитални добивки	5,126	851	16.60
Аконтативни даночни пријави за други приходи	767	955	124.51

РЕШЕНИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК

Годишни решенија за утврден персонален данок на доход на СВД	12,927	12,645	97.82
Годишни решенија за утврден персонален данок на физички лица	206,850	235,909	114.05
Годишни решенија за паушално утврден ПДД	3,256	2,232	68.55
Годишни решенија за паушално утврден ПДД на земјоделци	87,441	92,310	105.57
Аконтативни решенија за ПДД од капитални добивки	1,169	387	33.11
Аконтативни решенија за ПДД од приходи од имот и имотни права	10,963	9,214	84.05
Аконтативни решенија за ПДД од други приходи	849	905	106.60
Решенија за приписи и отписи по сите основи	8,573	7,233	84.37
Решенија за радиодифузна такса	6,494,126	6,564,492	101.08
Решенија за утврдување данок заради неподнесена даночна пријава ПУТВ	2,208	1,893	85.73
Решенија од контрола на ДДВ	1,854	1,711	92.29
Решенија од контрола на ДД	431	355	82.37
Решенија од контрола на ПДД и придонеси	1,261	1,101	87.31

РЕШЕНИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА НАПЛАТА НА ДАНОК

Решенија за враќање на повеќе и погрешно платен данок	879	677	77.02
Решенија за пренасочување на погрешно платен данок	3,297	1,214	36.82
Решенија за пребивање на повеќе платениот данок - побарувања со даночниот долг	4,057	4,153	102.37
Решенија за враќање ДДВ на посебни субјекти	1,770	1,754	99.10
Цесии	4,570	3,400	74.40
Репрограм на долгови	608	412	67.76

УВЕРЕНИЈА И ПОТВРДИ

Издадени уверенија на даночни обврзници за платени даноци	187,390	131,323	70.08
Издадени заклучоци на даночни обврзници за неплатени даноци	2,565	2,396	93.41

ОПОМЕНИ ЗА НЕПЛАТЕНИ ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ

Данок на додадена вредност	33,767	48,564	143.82
Данок на добивка	12,113	10,494	86.63
Персонален данок на доход	50,871	27,820	54.69
„Бруто-плата“ (ПДД и придонеси од плата)	105,278	99,577	94.58
Радиодифузна такса	514,594	342,964	66.65
Други јавни давачки	3,918	3,128	79.84

РЕШЕНИЈА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ

Од парични средства (за „Бруто-плата“)	63,480	54,703	86.17
Од парични средства од сметки на должникот	43,039	29,648	68.89
Од движни предмети на должникот	7,997	13,428	167.91
Од готови пари и хартии од вредност на должникот	444	479	107.88
Од парични/непаричните побарувања од должников должник	232	154	66.38
Од недвижности на должникот	121	124	102.48
Од 1/3 од примањата од плата на должникот	7,128	763	10.70
Од парични средства од сметките на должникот и од 1/3 од плата (за РДТ)	27,085	62,089	229.24

ОТВОРЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ ЗА НАПЛАТА НА ДОЛГ	140	141	100.71
Долг во стечајни постапки	1,826,791,412	3,559,494,034	194.85
Наплатен долг во стечајни постапки	11,815,178	47,193,377	399.43
ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ			
Поведени постапки за порамнување	7,338	7,381	100.59
Издадени платни налози (број)	13,372	12,427	92.93
Издадени платни налози (износ)	971,777,551	953,645,321	98.13
Спроведени постапки за порамнување	642	778	121.18
Наплата по издадени платни налози (број)	953	1,326	139.14
Наплата по издадени платни налози (износ)	42,027,641	78,929,105	187.80
ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА			
Поднесени барања	8,753	7,810	89.23
Вкупно донесени одлуки	8,090	11,153	137.86
Одлука за прекршок изречена глоба (износ)	273,602,180	580,648,626	212.22
Платена глоба во рок и по опомена (број)	1,355	941	69.45
Платена глоба во рок и по опомена (износ)	23,766,155	32,955,274	138.66
ЖАЛБЕНА ПОСТАПКА			
Примени жалби	3,596	2,475	68.83
Жалби доставени до Министерство за финансии	3,294	2,246	68.18
Одлучување по жалба во УЈП	83	87	104.82
КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ			
Кривични пријави	144	123	85.42
Даночно затајување	85	69	81.18
Износ на даночно затајување	825,741,954	259,281,933	31.40
Симнување или оштетување на службен печат или знак	20	13	65.00
Кривични пријави по други основи	34	37	108.82
Лажен стечај и други кривични дела во врска со стечајот	1	0	0.00
ИНСПЕКЦИСКИ КОНТРОЛИ	7,292	6,806	93.34
Контрола на данок на додадена вредност	3,083	3,197	103.70
Контрола на данок на добивка	687	588	85.59
Контрола на персонален данок на доход	2,195	1,799	81.96
Контрола на данок по задршка	21	12	57.14
Контрола на нерегистрирани даночни обврзници	2	9	450.00
Контрола на игри на среќа	185	92	49.73
Контрола на платен надоместок за концесии	72	53	73.61
Контрола на деловни односи	335	307	91.64
Контрола на технички-технолошки услови за организирање на игри на среќа	487	526	108.01
Увид во состојба на залихите	19	17	89.47
Други контроли	206	206	100.00
БРОЈ НА КОНТРОЛИ СО УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ	3,698	3,171	85.75
НОВОУТВРДЕН ДАНОК ВО ПОСТАПКА НА КОНТРОЛА	3,410,349,959	4,529,537,327	132.82
Новоутврден ДДВ	1,927,953,404	2,000,770,483	103.78
Новоутврден ДД	442,130,905	983,380,316	222.42
Новоутврден ПДД	774,648,649	608,208,204	78.51
Други новоутврдени давачки	265,617,001	937,178,324	352.83

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Бул. „Кузман Јосифовски - Питу” бр.1, 1000 Скопје

е-пошта: info@ujp.gov.mk

Инфо центар 0800 33 000

www.ujp.gov.mk